



СЛУЖБА

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1830
Službeni vesnik

Бр. 110
п. феб 5

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата и посебни изданија 101-13-602-32, за огласи 101-13-602-31.

Среда, 17 јули 1963

БЕЛГРАД

БРОЈ 28

ГОД. XIX

Цена на овој број е 80.— динар. — Претплата за 1963 година изнесува 2.300.— динар, а за странство 3.300 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226.— Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732 и Продавна служба 51-671.

425.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ЗА ИЗБОР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се прогласува Одлуката на Сојузната скупштина за избор на Сојузниот извршен совет усвоена на седницата на Сојузниот собор од 30 јуни 1963 година.

П. Р. бр. 3
1 јули 1963 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на членот 178 алинеја 3 и членот 216 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 30 јуни 1963 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОРОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се избира Сојузен извршен совет во состав:

претседател Петар Стамболиќ
потпретседател Борис Крајгер
потпретседател Милош Миниќ
потпретседател Вељко Зековиќ

членови: Јаков Блажевиќ
др Јоже Брилеј
Фадил Хоџа
Авдо Хумо
Радојка Катиќ
Милутин Морача
Светислав Стефановиќ
Борко Темелковски

Сојузна скупштина

А.С. бр. 3/1
30 јуни 1963 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

426.

Врз основа на членот 17 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРИ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

I. За претседател и членови на Одборот на Сојузниот извршен совет за внатрешна политика се именуваат:

за претседател:

1. Светислав Стефановиќ, член на Сојузниот извршен совет;

за членови:

2. Ристо Џунов, сојузен секретар за трудот;
3. Франц Хочева, сојузен јавен обвинител;
4. Војин Лукиќ, сојузен секретар за внатрешни работи;
5. Мома Марковиќ, сојузен секретар за здравство и социјална политика;
6. Милан Милутиновиќ, директор на Институтот за криминолошки и криминалистички истражувања;
7. Иван Мишковиќ, генерал-мајор на Југословенската народна армија;
8. Арнолд Рајх, сојузен секретар за правосудство;

9. Лидија Шентјурц, претседател на Комисијата за организациони и кадровски прашања на Извршниот одбор на Сојузниот одбор на ССРНЈ;

10—15. Претседателите на одборите за внатрешна политика на извршните совети на социјалистичките републики;

II. За претседател и членови на Одборот на Сојузниот извршен совет за стопанство се именуваат:

за претседател:

1. Борис Крајгер, потпретседател на Сојузниот извршен совет;

за членови:

2. Филип Бајковиќ, сојузен секретар за индустрија;
3. Душан Богданов, потпретседател на Сојузната стопанска комора;
4. Антон Боле, потпретседател на Сојузната стопанска комора;
5. Марин Цетиниќ, сојузен секретар за сообраќај и врски;
6. Ристо Џунов, сојузен секретар за трудот;
7. Никола Џуверовиќ, сојузен секретар за надворешна трговија;
8. Киро Глигоров, сојузен секретар за финансии;
9. Јоже Инголич, сојузен секретар за земјоделство и шумарство;

10. Мирко Јамар, директор во Сојузниот завод за стопанско планирање;

11. Радојка Катик, член на Сојузниот извршен совет;

12. Драгутин Косовац, сојузен секретар за трговија;

13. Никола Миљаниќ, гувернер на Народната банка на Југославија;

14. Хакија Поздерац, сојузен секретар за општи стопански работи;

15. Боривое Ромиќ, секретар на Централниот совет на Сојузот на синдикатите на Југославија;

III. За претседател и членови на Одборот на Сојузниот извршен совет за општествен план се именуваат:

за претседател:

1. Милош Миниќ, потпретседател на Сојузниот извршен совет;

за членови:

2. Јаков Блажевиќ, претседател на Сојузната стопанска комора;

3. Никола Џуверовиќ, сојузен секретар за надворешна трговија;

4. Киро Глигоров, сојузен секретар за финансии;

5. Никола Минчев, генерален директор на Сојузниот завод за стопанско планирање;

6. Никола Миљаниќ, гувернер на Народната банка на Југославија;

7. Хакија Поздерац, сојузен секретар за општи стопански работи;

8. Боривое Ромиќ, секретар на Централниот совет на Сојузот на синдикатите на Југославија;

9—14. Претседателите на Одборот за општествен план на извршните совети на социјалистичките републики.

Во работата на одборот учествуваат и други државни секретари и сојузни секретари, односно нивни заменици, кога се на дневниот ред прашања од делокругот на тие секретаријати.

IV. За претседател и членови на Одборот на Сојузниот извршен совет за економски односи со странство се именуваат:

за претседател:

1. Јоже Брилеј, член на Сојузниот извршен совет;

за членови:

2. Душан Драгосавац, потпретседател на Сојузната стопанска комора;

3. Никола Џуверовиќ, сојузен секретар за надворешна трговија;

4. Тома Гранфил, генерален директор на Југословенската банка за надворешна трговија;

5. Војин Гузина, помошник државен секретар за надворешни работи;

6. Винко Хафнер, државен потсекретар во Сојузниот секретаријат за индустрија;

7. Боривое Јелиќ, директор во Сојузниот завод за стопанско планирање;

8. Милка Куфрин, претседател на Комитетот за туризам;

9. Лео Матес, директор на Институтот за меѓународна политика и стопанство;

10. Исак Сион, вицегувернер на Народната банка на Југославија;

11. инж. Јосип Змајќиќ, директор на Сојузниот завод за меѓународна техничка соработка;

12. Државен потсекретар во Сојузниот секретаријат за финансии.

Б. бр. 76

2 јули 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

427.

Врз основа на членот 20 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА КОМИСИЈА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Во Административната комисија на Сојузниот извршен совет се именуваат:

за претседател:

1. Фадиљ Хоџа, член на Сојузниот извршен совет;

за членови:

2. Радојка Катик, член на Сојузниот извршен совет;

3. Милутин Морача, член на Сојузниот извршен совет;

4. Зоран Полиќ, сојузен секретар за буџет и организација на управата,

5. Светислав Стефановиќ, член на Сојузниот извршен совет; и

6. Борко Темелковски, член на Сојузниот извршен совет.

Б. бр. 77

2. јули 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

428.

Врз основа на членот 20 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ПРАШАЊАТА НА КАДРИТЕ

Во Комисијата на Сојузниот извршен совет за прашањата на кадрите се именуваат:

за претседател:

1. Борко Темелковски, член на Сојузниот извршен совет;

за членови:

2. Фадиљ Хоџа, член на Сојузниот извршен совет;

3. Владо Ивковиќ, началник на Управата за персонални работи на Сојузниот извршен совет;

4. Радомир Коматина, генерален директор на Службата на општественото книговодство;

5. Стане Маркиќ, секретар на Централниот совет на Сојузот на синдикатите на Југославија;

6. Гружо Новаковиќ, генерален секретар во Државниот секретаријат за надворешни работи,

7. Зоран Подич, сојузен секретар за буџет и организација на управата;

8. др Миливој Рукавина, секретар на Сојузниот извршен совет;

9—14. Претседателите на комисиите за прашањата на кадрите на извршните совети на социјалистичките републики.

Б. бр. 78

2 јули 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

429.

Врз основа на чл. 5 и 21 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ЕКОНОМСКИОТ СОВЕТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Во Економскиот совет на Сојузниот извршен совет се именуваат, и тоа:

за претседател:

1. др Зоран Пјаниќ, професор на Економскиот факултет во Белград;

за членови:

2. др Александар Бајт, вонреден професор на Правниот факултет во Љубљана;

3. др Љубомир Бакиќ, професор на Економскиот факултет во Сараево;

4. др Мара Бештер, доцент на Економскиот факултет во Љубљана;

5. Стеван Благовоевиќ, директор на Институтот за економика на инвестициите;

6. др Ксенте Богоев, професор на Економскиот факултет во Скопје;

7. др Савка Вабчевиќ, вонреден професор на Економскиот факултет во Загреб;

8. Радивое Давидовиќ, професор на Економскиот факултет во Белград;

9. др Мирчета Ѓуровиќ, декан на Економскиот факултет во Титоград;

10. др Лев Гержиниќ, директор на Економскиот институт во Љубљана;

11. Драго Горупиќ, помошник директор на Економскиот институт во Загреб;

12. др Хасан Хаџиомеровиќ, директор на Економскиот институт во Сараево;

13. др Бранко Хорват, виш научен соработник во Сојузниот завод за стопанско планирање;

14. Борислав Јовиќ, советник во Стопанската комора на СР Србија;

15. др Миладин Кораќ, вонреден професор на Економскиот факултет во Белград;

16. др Стане Крашовец, редовен професор на Економскиот факултет во Љубљана;

17. др Рихард Ланг, директор на Економскиот институт во Загреб;

18. др Милош Мацура, директор на Сојузниот завод за статистика;

19. др Иван Максимовиќ, професор на Правниот факултет во Белград;

20. др Љубисав Марковиќ, член на Идеолошката комисија на ЦК на СК Србија;

21. др Коста Михајловиќ, директор на Економскиот институт на СР Србија во Белград;

22. др Кирил Миљовски, професор на Економскиот факултет во Скопје;

23. др Стојан Новаковиќ, директор на Сообраќајниот институт;

24. Светолик Поповиќ, директор на Институтот за економика на земјоделството во Белград;

25. др Милош Самарџија, професор на Правниот факултет во Белград;

26. Јанез Становник, професор на Економскиот факултет во Љубљана;

27. др Владимир Стипетик, вонреден професор на Економскиот факултет во Загреб;

28. др Радмила Стојановиќ, декан на Економскиот факултет во Белград;

29. Кемал Тарибар, економски советник на Железарицата во Зеница;

30. др Долфе Вогелник, професор на Економскиот факултет во Љубљана;

31. Игор Врбаичиќ, економист, помошник директор за комерцијални работи на Хемиската индустрија — Загреб.

Б. бр. 79

2 јули 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

430.

Врз основа на чл. 14 и 15 од Законот за кредитните и други банкарски работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/61 и 53/62), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИНТЕРЕСНАТА НОРМА ПО КОЈА СЕ ПЛАЌА ИНТЕРЕСОТ НА КРЕДИТИТЕ ЗА ЗАЛИХИТЕ НА ПЧЕНИЦА НАД МИНИМАЛНИТЕ ЗАЛИХИ

1. На кредитите што комуналните банки им ги одобруваат на овластените претпријатија за промет и преработка на жито за купување на домашна и увозна пченица заради формирање сезонски залихи на пченица над двомесечните потреби на мелниците на тие претпријатија, интересот ќе се пресметува од 1 јули 1963 година по нормата од 2% годишно.

2. Поблиски прописи за формирање сезонски залихи на пченица над двомесечните потреби донесува, по потреба, Сојузниот секретаријат за трговија, во спогодба со Сојузниот секретаријат за финансии, а другите прописи за спроведување на оваа одлука ги донесува, по потреба, Сојузниот секретаријат за финансии во спогодба со Сојузниот секретаријат за трговија.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 152

10 јули 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

431.

Врз основа на членот 7 став 1 од Законот за Сојузниот буџет за 1963 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/62), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ПОСЕБНА ПРЕМИЈА ЗА СЕ-
МЕТО ОД ВИСОКОРОДНИ СОРТИ НА ПЧЕНИЦА

1. На стопанските организации што се занимаваат со земјоделско производство им се исплатува посебна премија од 8 динари за 1 кг за сите количини семе од високородни сорти на пченица што до 30 ноември 1963 година ќе им го дадат во замена и ќе им го испорачат на индивидуални земјоделски производители со кои ќе засноват кооперативен однос заради производство на пченица од родот на 1964 година.

Посебната премија од ставот 1 на оваа точка се исплатува само за оние количини семе од високородни сорти на пченица за кои е издаден атест од овластените установи за контрола на семето и кои им се дадени на индивидуални земјоделски производители во замена во однос 1 кг семенска за 1,3 кг меркантилна пченица.

2. Премијата од точката 1 на оваа одлука ќе се исплатува на товар на средствата предвидени со сојузниот буџет за регреси и премии во областа на земјоделството.

3. Се овластува Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство, во согласност со Сојузниот секретаријат за финансии, да донесе поблиски прописи за условите и начинот на исплатувањето на премиите според оваа одлука.

4 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 153
10 јули 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

432.

Врз основа на одредбата под 1 од точката 1 на главата XVII на Сојузниот општествен план за 1963 година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЦЕНИТЕ НА
ЖИТОТО ОД РОДОТ НА 1963 И 1964 ГОДИНА

1. Во Одлуката за цените на житото од родот на 1963 и 1964 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/62) во точката 1 под 2 зборовите: „за пченка, јачмен и овес 38 динари за 1 кг“ се заменуваат со зборовите: „за пченка, јачмен и овес 38 динари за 1 кг“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 154
10 јули 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

433.

Врз основа на одредбата под 1 од точката 1 на главата XVII од Сојузниот општествен план за 1963 година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ГАРАНТИРА-
НИТЕ ЦЕНИ НА ДОБИТОКОТ ЗА 1962 ДО 1964
ГОДИНА

1. Во Одлуката за гарантираните цени на добитокот за 1962 до 1964 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/62) точката 1 се менува и гласи:

„1. На стопанските организации и установи што произведуваат и гојат добиток сами или во кооперација со индивидуални производители им се гарантираат во 1963 и 1964 година следниве сткунпни цени за свињи, говеда, овци и живина, и тоа:

Цена
Дин./kg

А. Свињи:

1) за свињи бекон:

- | | |
|--|-----|
| а) I класа, со тежина од 80 до 95 kg по парче | 290 |
| б) II класа, со тежина од 80 до 95 kg по парче | 280 |

2) за прима месести свињи:

- | | |
|--|-----|
| а) I тежинска група, лесни, со тежина од 80 до 95 kg по парче | 270 |
| б) II тежинска група, средни, со тежина над 95 до 110 kg по парче | 275 |
| в) III тежинска група, тешки, со тежина над 110 до 125 kg по парче или потешки, ако не се постари од 12 месеци | 280 |

3) за месести свињи:

- | | |
|---|-----|
| а) I тежинска група, лесни, со тежина од 80 до 95 kg по парче | 260 |
| б) II тежинска група, средни, со тежина над 95 до 110 kg по парче | 265 |
| в) III тежинска група, тешки, со тежина над 110 до 125 kg по парче, или потешки, ако не се постари од 12 месеци | 270 |

4) за полумасни свињи:

- | | |
|---|-----|
| а) I тежинска група, лесни, со тежина од 80 до 95 kg по парче | 255 |
| б) II тежинска група, средни, со тежина над 95 до 110 kg по парче | 260 |
| в) III тежинска група, тешки, со тежина над 110 до 125 kg по парче, или потешки, ако не се постари од 12 месеци | 265 |

5) за масни свињи:

- | | |
|---|-----|
| а) I тежинска група, лесни, со тежина од 80 до 95 kg по парче | 250 |
| б) II тежинска група, средни, со тежина над 95 до 110 kg по парче | 255 |
| в) III тежинска група, тешки, со тежина над 110 до 125 kg по парче, или потешки, ако не се постари од 12 месеци | 260 |

Б. Говеда:

1) за згоени телиња од благородни раси и за нивните меѓусебни мелези-крижанци, освен расата „дерсеј“ и црвена данска, до 6 месеци старост:

- | | |
|---|-----|
| а) Ia класа, со тежина најмалку 200 kg кај машки и 180 kg кај женски грла, рандман најмалку 60% | 290 |
| б) I класа, со тежина најмалку 180 kg кај машки и 150 kg кај женски грла, рандман најмалку 58% | 270 |

2) за згоени помлади јунчиња од благородни раси и за нивните меѓусебни мелези-крижанци, освен расата „дерсеј“ и црвена данска, до 18 месеци старост и со млечни заби:

- | | |
|---|-----|
| а) Ia класа, со тежина најмалку 450 kg кај машки и 400 kg кај женски грла, рандман најмалку 58% | 265 |
|---|-----|

	Цена Дин./kg		Цена Дин./kg
б) I класа, со тежина најмалку 420 kg кај машки и 380 kg кај женски грла, рандман најмалку 55% — — — — —	255	а) I класа, со тежина најмалку 20 kg, рандман најмалку 54% — — — — —	260
3) за згоени постари јунчиња — млади говеда од благородни раси и за нивните меѓусебни мелези-крижанци, освен расата „џерсеј“ и црвена данска, од 18 до 36 месеци старост, што имаат најмногу 4 постојани заби:		б) II класа, со тежина најмалку 20 kg рандман најмалку 50% — — — — —	240
а) Ia класа, со тежина најмалку 500 kg кај машки и 450 kg кај женски грла, рандман најмалку 56% — — — — —	265	2) за згоени шилежиња, стари од 1 до 2 години, што имаат најмногу 2 постојани заба:	
б) I класа, со тежина најмалку 470 kg кај машки и 420 kg кај женски грла, рандман најмалку 54% — — — — —	255	а) I класа, со тежина најмалку 25 kg рандман најмалку 52% — — — — —	220
4) за згоени телиња — мелези од расата „буша“ со благородни раси, црвена данска, истарска, колубарска, посавска, подолска и гатачка, до 6 месеци старост:		б) II класа, со тежина најмалку 25 kg рандман најмалку 48% — — — — —	210
а) I класа, со тежина најмалку 150 kg кај машки и 130 kg кај женски грла, рандман најмалку 56% — — — — —	250	3) за згоени овци и овни, стари над 2 години:	
б) II класа, со тежина најмалку 130 kg кај машки и 110 kg кај женски грла, рандман најмалку 54% — — — — —	230	а) I класа, стари до 5 години, со најмногу 6 постојани заби, со тежина најмалку 35 kg рандман најмалку 50% — — — — —	170
5) за згоени помлади јунчиња — мелези од расата „буша“ со благородни раси, црвена данска, истарска, колубарска, посавска, подолска и гатачка, до 18 месеци старост со млечни заби:		б) II класа, стари до 5 години, со најмногу 6 постојани заби, со тежина најмалку 35 kg, рандман најмалку 46% — — — — —	160
а) I класа, со тежина најмалку 350 kg кај машки и 300 kg кај женски грла, рандман најмалку 54% — — — — —	200	Г. Живина:	
б) II класа, со тежина најмалку 300 kg кај машки и 250 kg кај женски грла, рандман најмалку 52% — — — — —	185	за згоени пилиња „бројлери“:	
6) за згоени постари јунчиња — млади говеда — мелези од расата „буша“ со благородни раси, црвена данска, истарска, колубарска, посавска, подолска и гатачка, од 18 до 36 месеци старост, што немаат повеќе од 4 постојани заби: — — — — —		а) I класа — — — — —	360
а) I класа, со тежина најмалку 400 kg кај машки и 350 kg кај женски грла, рандман најмалку 54% — — — — —	200	б) II класа — — — — —	340
б) II класа, со тежина најмалку 350 kg кај машки и 300 kg кај женски грла, рандман најмалку 52% — — — — —	185	2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.	
7) за згоени помлади јунчиња до 18 месеци старост, со млечни заби, од расата „буша“:		Р. п. бр. 156	
а) I класа, со тежина најмалку 200 kg кај машки и 180 kg кај женски грла, рандман најмалку 52% — — — — —	190	10 јули 1963 година	
б) II класа, со тежина најмалку 200 kg кај машки и 180 kg кај женски грла, рандман најмалку 48% — — — — —	180	Белград	
8) за згоени постари јунчиња — млади говеда од 18 до 36 месеци старост, што немаат повеќе од 4 постојани заби, од расата „буша“:		Сојузен извршен совет	
а) I класа, со тежина најмалку 250 kg кај машки и 200 kg кај женски грла, рандман најмалку 50% — — — — —	190	Претседател,	
б) II класа, со тежина најмалку 250 kg кај машки и 200 kg кај женски грла, рандман најмалку 48% — — — — —	180	Петар Стамболиќ, с. р.	

В. Овци:

1) за згоени јагниња, стари од 5 до 12 месеци, што не промениле ниседен млечен заб:

434.

Врз основа на членот 7 став 1 од Законот за сојузниот буџет за 1963 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/62), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕМИИТЕ ЗА ДОБИТОК ВО 1963 ГОДИНА

1. Во Одлуката за премиите за добиток во 1963 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/62) во точката 1 став 1 одделот Б. Говеда, по одредбата под 4 се додаваат две нови одредби кои гласат:

„5) за згоени телиња од племенити раси и за нивните меѓусебни мелези — крижанци, освен расата „џерсеј“ и црвена данска, до 6 месеци старост, и тоа за Ia и I класа — — — — — 100

6) за згоени телиња — мелези на расата „буша“ со племенити раси, црвена данска, истарска, колубарска, посавска, подолска и гатачка — до 6 месеци старост, и тоа за I и II класа — — — — — 80“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 155
10 јули 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател
Петар Стамболиќ, с. р.

435.

Врз основа на точката 4 став 3 од Одлуката за насочниците за употреба на средствата на Општиот инвестиционен фонд за финансирање на определени инвестиции („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/63), Сојузниот секретаријат за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ИЗГРАДБА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА

1. Југословенската инвестициона банка може од средствата на Општиот инвестиционен фонд да дава и по пат на непосредна погодба кредити за изградба на електроенергетските објекти од точката 1 под 1 на Одлуката за насочниците за употреба на средствата на Општиот инвестиционен фонд за финансирање на определени инвестиции со чие пуштање во погон ќе се обезбедат потребите на енергетскиот биланс.

2. Изборот на објектите за кои Југословенската инвестициона банка ќе ги дава кредитите од точката 1 на оваа наредба, Југословенската инвестициона банка ќе го изврши во спогодба со стопанската банка на републиката и со Заедницата на југословенското електростопанство.

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2-2-11436/1
28 јуни 1963 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

436.

Врз основа на точката 11 став 4 од Одлуката за спроведување на мерките на општата кредитна политика во 1963 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/63), на предлог од Народната банка, Сојузниот секретаријат за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И ЗА ЗАЛИХИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ИЗДАНИЈА

1. Деловните банки можат да им даваат на издавачките претпријатија, новинските претпријатија и на заводите за издавање на учебници, како и на самостојните установи кои според начелата на стопанското работење редовно и трајно остваруваат доход а се занимаваат исклучиво или претежно со издавање на учебници и други изданија предвидени со оваа наредба (во понатамошниот текст: издавачките), кредити од сите банкарски средства за подготвување и кредити за залихите на изданијата определени со оваа наредба.

2. На издавачките банките можат да им даваат кредити за подготвување и за залихите на следниве изданија, и тоа:

- 1) училишни и други учебници;
- 2) географски и историски карти и атласи;
- 3) училишна лектира;
- 4) творби на убавата книжевност;
- 5) детска литература;
- 6) ликовни репродукции;
- 7) музикалии;
- 8) прирачници;
- 9) научно-популарна литература;
- 10) политичка литература;
- 11) научна и стручна литература;
- 12) речници, лексикони и енциклопедии.

Како издание во смисла на ставот 1 од оваа точка се подразбира една или повеќе книги (наслови) од ист или различни автори.

3. Кредитите за подготвување на изданија банките ги даваат со рок за враќање, и тоа:

1) за сите учебници, освен за учебниците на третиот степен студии на факултети и високи школи, за географски и историски карти и атласи, училишна лектира, дел на убавата книжевност, детска литература, ликовна репродукција, музикалии, прирачници, научно-популарна литература и политичка литература — до една година;

2) за учебници на третиот степен студии на факултети и високи школи, научна и стручна литература, одбрани и собрани дела — до 18 месеци;

3) за речници, лексикони и енциклопедии — до 2 години.

4. Височината на кредитот за подготвување на изданија банките ја утврдуваат врз основа на претсметката на вкупните трошоци за секое одделно издание.

При давањето на кредитот за подготвување на издание, банките задолжително бараат од издавачот да учествува и со сопствени средства во трошоците за подготвување на изданието.

Како сопствени средства во смисла на ставот 2 од оваа точка се подразбираат и средствата добиени во вид на дотација или претплата за соодветното издание.

5. Кредитите за залихите на одделни изданија банките ги даваат со рок за враќање, и тоа:

1) за сите учебници, освен за учебниците на јациците на националните малцинства и за учебниците на третиот степен студии на факултети и високи школи, за делата на убавата книжевност, прирачници и политичка литература — до 2 години;

2) за сите други изданија — до 3 години.

6. Кредитите за залихите, банките ги даваат до височината на полната цена на чинењето на одделни изданија, по одбивање на евентуално примените дотации и претплати.

Од дадениот кредит за залихи, банките го наплатуваат неподмирениот дел на одобраниот кредит за подготвување на изданието.

7. При давањето на кредитот за подготвување односно кредит за залихите на одделни изданија, банките се должни да ја ценат реалноста на кредитното барање, можноста за продажба на одделни изданија и другите услови на пазарот врзани за подготвувањето и продажбата на изданијата.

8. Издавачите се должни да обезбедат во своето книговодство евиденција на трошоците, дотациите, претплатите и залихите, одвоено за секое издание за кое користат кредит, а банките да ја контролираат наменската употреба на искористените средства во врска со дадениот кредит.

9. Кредитите предвидени со оваа наредба за подготвување на изданија, банките можат да ги даваат за секое ново издание, а кредитите за залихи — само за оние изданија кои до денот на влегувањето во сила на оваа наредба не излегле од печат.

10. Кредитите одобрени до денот на влегувањето во сила на оваа наредба за подготвување и за залихите на одделни изданија ќе се користат и отплатуваат на начинот предвиден со договорот за кредит.

11. Народната банка донесува, по потреба, технички упатства за постапката за давање кредити од оваа наредба и за документацијата што се поднесува кон барањето за кредит.

12. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2-7362/4
11 јули 1963 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

437.

Врз основа на точката II став 4 од Одлуката за спроведување на мерките на општата кредитна политика во 1963 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/63) на предлог од Народната банка, Сојузниот секретаријат за финансии издава

НАРЕДБА ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЕТ НА ФИЛМОВИ

1. Деловните банки можат на претпријатијата за производство на филмови да им одобруваат од сите банкарски средства кредити за производство на филмови, за промет (експлоатација) на филмови и за вршење филмски производствени услуги на странски филмски производители.

2. Кредитите за производство на филмови банките можат да им ги одобруваат на домашни претпријатија за производство на филмови кога:

1) произведуваат филмови самостојно или здружени со други домашни претпријатија за производство на филмови (производство на домашни филмови);

2) произведуваат филмови во заедница со странски филмски производители (производство на филмови во копродукција);

3) соработуваат во производството на странски филм, обезбедувајќи уметнички, технички и организационен придонес со финансиско учество, со право да учествуваат во договорен процент во приходите од експлоатацијата на произведените филмови (производство на филмови во копартиципација).

3. Кредитите за промет (експлоатација) на филмови банките можат да им ги одобруваат на домашни претпријатија за производство на филмови:

1) за прометот (експлоатација) на домашни филмови;

2) за прометот (експлоатација) на филмови произведени во копродукција или копартиципација. Од одобриениот кредит за прометот (експлоатација) на филм, банките задолжително го наплатуваат одобриениот кредит за производство на тој филм.

4. Кредитите за вршење филмски производствени услуги на странски филмски производители банките можат да им ги одобруваат на домашни претпријатија за производство на филмови ако тие претпријатија го обезбедуваат договорениот обем на уметничките, техничките и организационите услуги за производството на странски филм и ако противвредноста на извршените услуги ја наплатуваат во текот на снимањето или во определен рок по завршувањето на производството на филмовите во земјата.

5. Височината на кредитот за производство на домашни филмови банките ја определуваат врз основа на претсметката на трошоците за производство на односниот филм, а височината на кредитот за производство на филмови во копродукција или во копартиципација односно височината на кредитот за вршење филмски производствени услуги на странски филмски производители — врз основа на претсметката на трошоците за производство односно за вршење филмски производствени услуги на домашно претпријатие за производство на филмови.

При одобрувањето на кредитот за производство на филмови односно за вршење филмски производствени услуги на странски филмски производители, банките задолжително бараат и домашното претпријатие за производство на филмови со сопствени средства да учествува во трошоците за производство на филмот односно во трошоците за вршење филмски производствени услуги.

6. Кредитите за промет (експлоатација) на домашни филмови банките ги одобруваат до височината на полната цена на чинењето на произведениот филм, утврдена со пресметковната калкулација, а кредитите за експлоатација на филмови

произведени во копродукција или во копартиципација — до височината на полната цена на чинењето на произведениот филм утврдена со пресметковната калкулација на домашното претпријатие за производство на филмови, по одбивање на наплатените износи од странските содоговорачи.

Ако домашно претпријатие за производство на филмови при поднесувањето на барањето за кредит за експлоатација на филмови не располага со потполна пресметка на полната цена на чинењето на произведениот филм, банката може на претпријатието да му одобри кредит до височината на веќе пресметаните трошоци, со тоа што со договорот за давање на кредитот да се предвиди крајниот рок до кој претпријатието ќе ја поднесе дефинитивната пресметковна калкулација за произведениот филм и евентуалното барање за зголемување на веќе одобриениот кредит.

7. При одобрувањето на кредитот за производство или експлоатација на филмови односно при одобрувањето на кредит за вршење филмски производствени услуги на странски филмски производители, банките задолжително ја ценат реалноста на поднесеното барање за кредит во поглед на височината, роковите за користење и роковите за враќање на кредитот, а особено во поглед на рентабилноста и девизиониот ефект на работата за која се бара кредит.

8. Кредитите за производство на домашни играчки филмови банките ги одобруваат со рок за враќање до 6 месеци, а за производство на домашни кусометражни филмови — со рок за враќање до 3 месеци.

Кредитите за производство на филмови во копродукција и кредитите за производство на филмови во копартиципација банките ги одобруваат со рок за враќање до една година.

9. Кредитите за промет (експлоатација) на домашни играчки филмови банките ги одобруваат со рок за враќање до 3 години, а кредитите за експлоатација на домашни кусометражни филмови — со рок за враќање до 18 месеци.

Кредитите за промет (експлоатација) на филмови произведени во копродукција и филмови произведени во копартиципација банките ги даваат со рок за враќање до 3 години, сметајќи од денот на завршувањето на снимањето на филмовите во Југославија.

10. Кредитите за вршење филмски производствени услуги на странски филмски производители банките ги одобруваат со рок за враќање до една година, сметајќи од денот на завршувањето на снимањето на филмовите во Југославија.

Банките не можат да ги одобруваат кредитите од оваа точка ако:

1) претпријатието за производство на филмови со странскиот филмски производител — корисникот на услугите не договорил и обезбедило овој да му исплати во текот на снимањето на филмот најмалку 25% од договорената противвредност на услугите и целиот договорен износ на дневниците на странските членови на екипата што врши снимање;

2) Претпријатието за производство на филмови за остатокот на противвредноста на услугите над предвидениот износ во одредбата под 1 на оваа точка не обезбедило гаранција од страна на корисникот на услугата со давање меница од жиро кредитно способни странски банки или најмалку две кредитно способни странски филмски компании — ако не обезбедило други реални гаранции вообичаени за слични работи (минимални гаранции на грочуени странски дистрибутери, цесија на приходот од други филмови, хипотека на недвижен имот и сл.).

11. Ако произведениот домашен филм не може да се пушти во експлоатација од која и да е причина, претпријатието за производство на филмови е должно да го врати кредитот во рок од 90 дена од денот на завршувањето на снимањето на филмот.

12. Ако во текот на производството на филмови во копродукција или во копартиципација односно во текот на давањето филмски производствени услуги на странски филмски производители дојде

до прекин на снимањето и до раскинување на договорот со странскиот филмски производител. претпријатието за производство на филмови е должно да ги врати искористените средства во врска со одобриениот кредит во рок од 30 дена од денот на раскинувањето на договорот, а најдоцна во рок од 60 дена од денот на прекилот на снимањето на филмот

13. Роквите за враќање на кредитите предвидени со оваа наредба не можат да се продолжуваат. По исклучок, ако претпријатието за производство на филмови не е во можност да го врати кредитот за производство на филм односно кредитот за вршење филмски производствени услуги затоа што филмот не можел да биде завршен на време од објективни причини, банката може да го продолжи рокот за враќање на кредитот за соодветното време.

14. Банките можат да одобруваат кредити за производство на филмови во копродукција, ако домашното претпријатие за производство на филмови учествува најмалку со 30% од вкупните трошоци на производството односно од приходите од експлоатацијата на филмот

По исклучок од одредбата од ставот 1 на оваа точка, процентот на учеството може да биде и понизок, ако е во прашање филм со поголема уметничка вредност или филм што претставува поголем спектакл. Во овој случај претпријатието за производство на филмови е должно кон барањето за кредит да го приложи посебниот заклучок на филмскиот совет и работничкиот совет на претпријатието за прифаќање на работата.

15. Покрај кредитите за промет (експлоатација) на домашни филмови предвидени во точ. 3 и 9 на оваа наредба, банките можат, кога е во прашање извоз на тие филмови на кредит на пазари на земјите во развој, да им одобруваат на извозниците на филмовите посебни кредити за прометот (експлоатацијата) на тие филмови во странство. Овие кредити се одобруваат со рок за враќање до 3 години.

16. Кредитите одобрени до денот на влегувањето во сила на оваа наредба за производство и промет (експлоатација) на филмови, како и кредитите за вршење филмски производствени услуги, ќе се користат и отплатат на начинот предвиден со договорот за давање кредит.

По исклучок од одредбата од ставот 1 на оваа точка, банките можат условите за користење и враќање на кредитите одобрени до денот на влегувањето во сила на оваа наредба за производство на филмови во копродукција или во копартиципација, како и условите за користење и враќање на кредитите за вршење филмски производствени услуги на странски филмски производители, да ги усогласат со одредбите од оваа наредба, ако во рок од 90 дена од денот на влегувањето во сила на оваа наредба го побара тоа претпријатието за производство на филмови.

17. Народната банка донесува, по потреба, технички упатства за постапката за одобрување на кредитите предвидени со оваа наредба, и за документацијата што е потребна за тоа.

18. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2-10690/5
10 јули 1963 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

438.

Врз основа на чл. 1 и 2 од Уредбата за овластување на Сојузниот секретаријат за индустрија да ги пропишува минималните запаси на јаглен кај определени стопански организации и установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/58 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/63), во согласност со Сојузниот секретаријат за трговија, Сојузниот секретаријат за индустрија издава

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА МИНИМАЛНИТЕ ЗАПАСИ НА ЈАГЛЕН КАЈ ОПРЕДЕЛЕНИ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Во Наредбата за минималните запаси на јаглен кај определени стопански организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/58, 14/59 и 30/61) називот на наредбата се менува и гласи: „Наредба за минималните запаси на јаглен кај определени стопански организации и установи“.

2. Точ. 1, 2, 3, 4 и 4а се менуваат и гласат:

„1. Стопанските организации и установи наведени во точката 2 од оваа наредба се должни секоја година да формираат минимални запаси на јаглен во количините предвидени во таа точка.

2. Минималните запаси на јаглен што се должни определени стопански организации и установи да ги формираат изнесуваат, и тоа:

1) за термоелектраните во состав на заедница на електроstopанските претпријатија — количините што ѝ одговараат на нивната просечна потрошувачка за време од 45 дена во претходната година;

2) за термоелектраните во состав на индустриски претпријатија, како и за претпријатијата на цементната индустрија и на индустриските претпријатија од гранките 120, 123 и 124 — количините што ѝ одговараат на нивната просечна потрошувачка за време од 30 дена во претходната година;

3) за индустриските претпријатија од гранките 114, 115 и 116 — количините што ѝ одговараат на нивната просечна потрошувачка за време од 15 дена во претходната година;

4) за шеќераните — количините што претставуваат 70% од количините на јаглен потребни за целата сезона на работа на шеќераната;

5) за железничките транспортни претпријатија — количините што ѝ одговараат на нивната просечна потрошувачка за време од 45 дена во претходната година;

6) за трговските организации што се занимаваат со промет на јаглен за широка потрошувачка — количините што ѝ одговараат на просечната потрошувачка за време од 30 дена во изминатиот период од 1 октомври до 31 март;

7) за другите стопански организации, како и за установите — количините што ѝ одговараат на просечната потрошувачка од 15 дена во изминатиот период од 1 октомври до 31 март.

3. Дирекцијата за сировини може во исклучителни случаи, во согласност со Сојузниот секретаријат за индустрија, за определени стопански организации и установи да определи отстапувања од количините на минималните запаси определени во точката 2 на оваа наредба.

4. Определените стопански организации и установи се должни да формираат минимални запаси на јаглен од 1 јануари до 30 јуни секоја година и тие запаси на јаглен да ги одржуваат до 31 август.

По исклучок од одредбата на ставот 1 од оваа точка, определените стопански организации и установи се должни во 1963 година минималните запаси на јаглен да ги формираат до 31 август 1963 година.

Дирекцијата за сировини, во согласност со Сојузниот секретаријат за индустрија, може да го продолжи рокот за формирање на запасите од ст. 1 и 2 на оваа точка.

4а. Минималните запаси на јаглен можат кај определени стопански организации и установи од 1 септември до 31 декември да спаднат најмногу на една третина од количините предвидени во точ. 2 и 3 на оваа наредба.“

3. По точката 5 се додава нова точка 5а, која гласи:

„5а. Контрола на запасите на јаглен кај определените стопански организации и установи врши Сојузниот пазарен инспекторат.“

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2157

8 јули 1963 година

Белград

Сојузен секретар
за индустрија.
Филип Бајковиќ, с. р.

439.

Врз основа на членот 7 став 2 од Законот за сојузниот буџет за 1963 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/62), во согласност со Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС ПРИ ПРОДАЖБАТА НА ГОРИВО И МАЗИВО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ШУМАРСТВОТО И РИБАРСТВОТО

1. Во Наредбата за примена на Одлуката за давање регрес при продажбата на гориво и мазиво за потребите на селското стопанство, шумарството и рибарството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/59) во точката 6 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на ставот 1 од оваа точка, селскостопанските производителски организации од точката 1 под 1 на Одлуката не мораат да го поднесат договорот за извршување на работите, ако услугите со вршалки им ги вршат на индивидуални земјоделски производители. Во ваков случај органот од ставот 1 на оваа точка врз основа на сопствена оценка ќе ги определи количините на гориво и мазиво потребни за изведување на земјоделските работи што непосредно претстојат.“

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 06-1576/1

18 јуни 1963 година

Белград

Сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,
Јоже Инголич, с. р.

440.

Врз основа на точката 4 од Одлуката за определување премија за кравјо млеко во 1963 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/63), во согласност со Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство издава

НАРЕДБА

ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА КРАВЈО МЛЕКО ВО 1963 ГОДИНА

1. Стопанските организации и установи што се занимаваат со производство на кравјо млеко (во понатамошниот текст: корисниците на премијата) ја остваруваат од 1 јули 1963 година премијата од точката 1 став 1 на Одлуката за определување премија

за кравјо млеко во 1963 година (во понатамошниот текст: Одлуката) со поднесување на барање до филијалата на Народната банка како основна организациона единица на Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро сметка.

2. Премијата од точката 1 на Одлуката се исплатува за кравјо млеко кое содржи најмалку 3,6% млечна маст.

Ако кравјо млеко содржи помалку од 3,6% млечна маст, количините на такво млеко се пресметнуваат на количини млеко со маснотија од 3,6% млечна маст.

3. Како погон на корисникот на премијата за продажба односно преработка на кравјо млеко од точката 1 став 1 на Одлуката се подразбира таква организациона единица на корисникот на премијата за чија дејност тој води издвоена евиденција во рамките на централното книговодство.

4. Матичното книговодство, селекцијата и контролата на продуктивноста на молзните крви (точка 2 од Одлуката) корисникот на премијата ги води според стручните упатства што ги издава Југословенскиот сточарски селекционен центар во Белград.

5. Кон барањето за премија корисникот на премијата приложува:

1) фактура односно копија на фактурата за извршената продажба на млеко во која е означен и процентот на маснотијата на продаденото млеко;

2) доказ дека е извршена испорака на продаденото млеко (товарен лист, отпратница и сл.);

3) потврда, потпишана од директорот односно управникот, дека кравјото млеко е од сопствено производство;

4) пресметка на премијата во која се внесуваат податоци за продадените и испорачаните количини на кравјо млеко изразени во литри, како и износ на премијата за 1 литар и за вкупната количина.

Ако корисникот на премијата кравјото млеко од сопствено производство го продал или преработил во млечни производи во свој погон, а пресметувањето не го врши по пат на фактура, кон барањето за премија наместо фактура приложува потврда, потпишана од директорот односно управникот, дека млекото во својот погон им го продал на потрошувачи односно го преработил во млечни производи, како и дека за таа продажба односно преработка води издвоена евиденција во рамките на централното книговодство. Во оваа потврда корисникот на премијата внесува и податоци за количината на продаденото односно преработеното кравјо млеко, процент на млечната маст во млекото, и дека при пресметувањето помеѓу погонот за производство на млеко и погонот за продажба односно преработка на млеко е применета Одлуката за минималната откупна цена на кравјо млеко во 1963 и 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/63).

Покрај документите од ст. 1 и 2 на оваа точка, корисникот на премијата е должен во рок од три месеци од денот кога ја наплатил премијата од средствата предвидени во сојузниот буџет да поднесе доказ дека премијата што ја обезбедуваат републиките со свои прописи е наплатена од страна на купувачот односно преработувачот на кравјо млеко. Како доказ дека таа премија е наплатена служи преписот на делот од вирманскиот налог врз основа на кој е наплатена премијата. На опачината од преписот на вирманскиот налог мора да се означи називот на производителот од кој е купено кравјото млеко, количината на кравјото млеко за која е наплатена премија и височината на наплатената премија за еден литар. Преписот на делот на вирманскиот налог го заверува купувачот односно преработувачот на кравјо млеко. До поднесувањето на овој доказ исплатената премија ќе се смета како аванс.

Ако корисникот на премијата во определените рок не го поднесе доказот од ставот 3 на оваа точка, е должен во понатамошен рок од 8 дена да ја врати премијата наплатена од средствата пред-

видени во сојузниот буџет во корист на сметката бр. 630—19 — Сојузна премија за млеко.

Ако кравјо млеко е испорачано односно продадено или преработено по 1 декември 1963 година, кон барањето за премија корисникот на премијата поднесува препис на потврдата од републичката односно покраинската установа за селекција на добиток за воведување и уредно водење на матично книговодство, селекција и контрола на продуктивноста на молзните краи. Потврдата важи 6 месеци од денот на нејзиното издавање.

6. Кога Службата на општественото книговодство ќе утврди дека барањето за премија во поглед на пресметувањето како и потполноста на документацијата од точката 5 ст. 1 и 2 а по 1 декември 1963 година — и од ставот 5 на оваа наредба е точно, го одобрува износот на премијата во корист на жиро сметката на корисникот на премијата а на товар на сметката бр. 630—19 — Сојузна премија за млеко.

7. Ако кон барањето за премија се приложуваат преписи на изворни документи (фактура, товарен лист и сл.), тие мораат да бидат потпишани од овластените лица и врз нив мора да биде натиснат печатот на корисникот на премијата, а изворните документи се поднесуваат на увид.

Службата на општественото книговодство е должна на секој изворен документ од ставот 1 на оваа точка, кој се поднесува на увид, да означат дека е исплатена премијата.

8. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 06-1843/1

9 јули 1963 година

Белград

Сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,
Жоже Инголич, с. р.

441.

Врз основа на членот 70 став 1 тачка 6 и став 2 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63) и точката 2 од Одлуката за цените на житото од родот на 1963 и 1964 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/63), во согласност со Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство и со Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот секретаријат за општи стопански работи издава

НАРЕДБА

ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ НА ПЧЕНКАТА, ЈАЧМЕНОТ И ОВЕСОТ ОД РОДОТ НА 1963 ГОДИНА

1 На стопанските организации и установи што се занимаваат со производство или вршат откуп од индивидуални производители (во понатамошниот текст: организациите) им се обезбедува гарантирана цена за пченката, јачменот и овесот (во понатамошниот текст: житото) од родот на 1963 година, во износ од 38 динари за 1 кг.

2. Дирекцијата за исхрана е должна по цената и под условите од оваа наредба да ги купува сите количини жито од родот на 1963 година што ќе ѝ ги понудат организациите заради продажба.

Дирекцијата за исхрана е должна да го преземе житото што ќе ѝ го стави продавачот на располагање со цел за испорака, во рок од три месеци од денот на ставањето на располагање. Ако Дирекцијата за исхрана не го преземе житото во овој рок, таа е должна на продавачот да му ги признае трошоците за складирање на непреземените количини, сметајќи ги тие трошоци од истекот на рокот во кој Дирекцијата за исхрана била должна да го изврши преземањето.

3. Цената од точката 1 на оваа наредба се подразбира франко вагон натоварната станица на про-

давачот, или франко магацин железничката станица на продавачот, или франко магацин на мелницата, и тоа за жито узреано, здраво, без знаци на мувла и туѓ вкус и миризба, способно за човечка односно добиточна исхрана, незаразено со житни болести и штетници, со следниов квалитет:

1) пченка во зрно — сува, со 14% влага и до 2% дефектни зрна и други примеси и до 1% искршени зрна;

2) јачмен (освен пиварски) — 63 кг хектолитарска тежина, со 2% какол и нечистота и 12% влага;

3) овес — 43 кг хектолитарска тежина, со 2% какол и нечистота и 13% влага;

4. Ако јачменот и овесот имаат поголема или помалка хектолитарска тежина од онаа што е предвидена во точката 3 на оваа наредба, определената цена се зголемува односно се намалува за 0,50% за секој килограм над или под предвидената хектолитарска тежина. Дропките се земаат предвид.

Ако житото има поголем или помал процент на какол, нечистота или влага од оној што е предвиден во точката 3 на оваа наредба, определената цена за процентот на какол, нечистота или влага под или над предвидениот процент ќе се намали односно зголеми за истиот процент. Дропките при тоа се земаат предвид.

5. Дирекцијата за исхрана не е должна да ја купува понудената ѝ пченка што има процент на влага поголем од 14,5% ниту јачмен или овес кој има процент на влага поголем од 14%.

Дирекцијата за исхрана може, по исклучок да презема пченка што има процент на влага поголем од 14,5%, како и јачмен или овес со процент на влага поголем од 14%, со тоа што определената цена ќе се намали поради зголемениот процент на влага и за трошоците на сушењето. Трошоците на сушењето се утврдуваат со договор помеѓу организациите и Дирекцијата за исхрана.

За снегливост на жито во посилен степен, како и за замачканост или завалканост на жито, ќе се одбие до 5% од определената цена.

6. Дирекцијата за исхрана и организациите ги регулираат со договор роковите на преземањето и другите услови за испорака на житото.

7. Дирекцијата за исхрана може да овласти одделни стопански организации да купуваат за нејзина сметка жито во смисла на одредбите од оваа наредба.

8. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 638/1

11 јули 1963 година

Белград

Сојузен секретар
за општи стопански работи,
Хакија Поздерац, с. р.

442.

Врз основа на членот 70 став 1 точка 6 и став 2 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), во согласност со Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство и со Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот секретаријат за општи стопански работи издава

НАРЕДБА

ЗА ПРИМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЦА И 'РЖ ОД РОДОТ НА 1962 ГОДИНА И ЗА ПЧЕНИЦА И 'РЖ ОД РОДОТ НА 1963 ГОДИНА

1. Наредбата за гарантираните цени за пченица и 'рж од родот на 1962 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/62, 31/62 и 40/62) се применува и на пченицата и 'ржта од родот на 1963 година.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 638/1
16 мај 1963 година
Белград

Сојузен секретар
за општи стопански работи,
Хакија Поздерац, с. р.

443.

Врз основа на членот 70 став 1 точка 6 и став 2 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), во согласност со Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство и со Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот секретаријат за општи стопански работи издава

НАРЕДБА

ЗА ПРИМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА МИНИМАЛНАТА ОТКУПНА ЦЕНА НА ШЕКЕРНА РЕПКА ОД РОДОТ НА 1962 ГОДИНА И НА ШЕКЕРНАТА РЕПКА ОД РОДОТ НА 1963 ГОДИНА

1. Наредбата за минималната откупна цена на шеќерна репка од родот на 1962 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/62), се применува и на шеќерната репка од родот на 1963 година.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 638/1
16 мај 1963 година
Белград

Сојузен секретар
за општи стопански работи,
Хакија Поздерац, с. р.

444.

Врз основа на членот 70 став 1 точка 6 и став 2 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), во согласност со Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство и со Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот секретаријат за општи стопански работи издава

НАРЕДБА

ЗА ПРИМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА МИНИМАЛНИТЕ ОТКУПНИ ЦЕНИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ МАСЛОДАЈКИ ОД РОДОТ НА 1962 ГОДИНА И НА ОПРЕДЕЛЕНИ МАСЛОДАЈКИ ОД РОДОТ НА 1963 ГОДИНА

1. Наредбата за минималните откупни цени на определени маслодајки од родот на 1962 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/62 и 31/62) се применува и на сончогледот, маслодајната репка, рипинусот, афионовото семе и сојата од родот на 1963 година.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 638/1
16 мај 1963 година
Белград

Сојузен секретар
за општи стопански работи,
Хакија Поздерац, с. р.

445.

Врз основа на членот 70 став 1 точка 6 и став 2 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), во согласност со Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство и со Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот секретаријат за општи стопански работи издава

НАРЕДБА

ЗА ПРИМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ МИНИМАЛНИ ЦЕНИ НА ОРИЗОВАТА АРПА ОД РОДОТ НА 1962 ГОДИНА И НА ОРИЗОВАТА АРПА ОД РОДОТ НА 1963 ГОДИНА

1. Наредбата за гарантираните минимални цени на оризовата арпа од родот на 1962 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/62) се применува и на оризовата арпа од родот на 1963 година.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 638/1
16 мај 1963 година
Белград

Сојузен секретар
за општи стопански работи,
Хакија Поздерац, с. р.

446.

Врз основа на членот 70 став 1 точка 6 и став 2 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), во согласност со Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство и со Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот секретаријат за општи стопански работи издава

НАРЕДБА

ЗА ПРИМЕНА И ВО 1963 ГОДИНА НА НАРЕДБАТА ЗА МИНИМАЛНИТЕ ОТКУПНИ ЦЕНИ ЗА КОНОПОВО СТЕБЛЕНЦЕ, СУРОВ ПАМУК И СУРОВИ КОЖУРЦИ ОД СВИЛЕНИ БУБИ ВО 1962 ГОДИНА

1. Наредбата за минималните откупни цени за конопово стебленце, суров памук и сурови кожурци од свилени буби во 1962 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/62) се применува на конопово стебленце, суров памук и сурови кожурци од свилени буби и во 1963 година.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 638/1
16 мај 1963 година
Белград

Сојузен секретар
за општи стопански работи,
Хакија Поздерац, с. р.

447.

Врз основа на членот 70 став 1 точка 6 и став 2 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дукани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), во согласност со Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство и со Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот секретаријат за општи стопански работи издава

НАРЕДБА**ЗА ПРИМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА МИНИМАЛНИТЕ ОТКУПНИ ЦЕНИ НА ТУТУНОТ ОД РОДОТ НА 1962 ГОДИНА И НА ТУТУНОТ ОД РОДОТ НА 1963 ГОДИНА**

1. Наредбата за минималните откупни цени на тутунот од родот на 1962 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/62) се применува и на тутунот од родот на 1963 година.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 638/1

16 мај 1963 година

Белград

Сојузен секретар
за општи стопански работи,
Хакија Поздерац, с. р.

448.

Врз основа на точката 4а од Одлуката за определување на највисоките продажни цени за одделни производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/61 и 12/61), во согласност со Сојузниот секретаријат за здравство и социјална политика, Сојузниот секретаријат за општи стопански работи издава

НАРЕДБА**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЛЕКОВИ**

1. Највисоките продажни цени по кои стопанските организации за производство на лекови можат да продаваат лекови се определуваат, и тоа за:

Динари

- | | | | |
|--|-----------------|---------|-------|
| 1) Serum antitetanicum purificatum et concentratum liofilizatum + 1 ампула Aqua redestillata од 2 ccm — Имунолошки завод, Загреб | 1 × 1500 А. Ј. | кутија | 268 |
| 2) Serum antitetanicum purificatum et concentratum liofilizatum + 1 ампула Aqua redestillata од 10 ccm — Имунолошки завод, Загреб | 1 × 25000 А. Ј. | „ | 1.968 |
| 3) Serum antidiphthericum purificatum et concentratum liofilizatum + 1 ампула Aqua redestillata од 5 ccm — Имунолошки завод, Загреб | 1 × 10000 А. Ј. | „ | 1.018 |
| 4) Serum antidiphthericum purificatum et concentratum liofilizatum + 1 ампула Aqua redestillata од 10 ccm — Имунолошки завод, Загреб | 1 × 20000 А. Ј. | „ | 1.608 |
| 5) Serum antiviperinum purificatum et concentratum liofilizatum ампула + 1 ампула Aqua redestillata од 10 ccm — Имунолошки завод, Загреб | | кутија | 670 |
| 6) Serum antigangrenosum purificatum et concentratum liofilizatum ампула + 1 ампула Aqua redestillata од 10 ccm — Имунолошки завод, Загреб | | „ | 1.608 |
| 7) Anatoxinum tetanicum purificatum et adsorptum liofilizatum + 1 ампула Aqua redestillata од 5 ccm — Имунолошки завод, Загреб | 10 дози | „ | 706 |
| 8) Anatoxinum diphtherotetanicum et adsorptum liofilizatum + 1 ампула Aqua redestillata од 5 ccm — Имунолошки завод, Загреб | 10 дози | „ | 956 |
| 9) Vaccinum diphthero-tetano-pertussicum liofilizatum + 1 ампула Aqua redestillata од 5 ccm — Имунолошки завод, Загреб | 10 дози | „ | 1.156 |
| 10) Vaccinum tetano-tipho-paratyphosum liofilizatum + 1 ампула Aqua redestillata од 5 ccm — Имунолошки завод, Загреб | 10 дози | „ | 956 |
| 11) Vaccinum cholerae liofilizatum + 1 ампула Aqua redestillata од 5 ccm — Имунолошки завод, Загреб | 10 дози | „ | 1.045 |
| 12) Вакцина против големи сипаници лиофилизирана + 1 ампула разредувач 0,5 ccm — Имунолошки завод, Загреб | 50 дози | „ | 629 |
| 13) Atагах — дражеи — „Здравље“ | 25 × 10 mg | кутија | 255 |
| 14) Atагах — дражеи — „Здравље“ | 25 × 25 mg | „ | 330 |
| 15) Buscopan — ампули — „Здравље“ | 6 × 1 ccm | „ | 800 |
| 16) Buscopan — дражеи — „Здравље“ | 20 дражеи | „ | 400 |
| 17) Buscopan — чепчиња — „Здравље“ | 6 чепчиња | „ | 410 |
| 18) Sympatol ампули — „Здравље“ | 6 × 1 ccm | „ | 500 |
| 19) Sympatol liquidum — „Здравље“ | 10 g | шишенца | 340 |
| 20) Sympatol liquidum — „Здравље“ | 100 g | „ | 1.570 |

2. Во поглед на формирањето на продажните цени на лековите од точката 1 на оваа наредба, кога се купувачи претпријатија за промет на лекови на големо, аптеки и други здравствени установи, согласно ќе се применуваат одредбите од точ. 3, 4, 5 и 7 на Наредбата за начинот на формирање на продажните цени на лековите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/61).

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 697

10 јули 1963 година

Белград

Сојузен секретар
за општи стопански работи,
Хакија Поздерац, с. р.

449.

Врз основа на членот 17 од Законот за општествената контрола на цените („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/62) и членот 18 од Уредбата за Сојузниот завод за цени („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/62), Сојузниот секретаријат за општи стопански работи издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ЗА КОИ НЕ МОЖАТ ДА СЕ ПОКАЧУВААТ ЦЕНИТЕ

1. Во Наредбата за определување на производите за кои не можат да се покачуваат цените („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/63) во точката 1 на крајот на одредбата под 17 се става точка, а одредбата под 18 се брише.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 937/1

10 јули 1963 година

Белград

Сојузен секретар
за општи стопански работи,
Хакија Поздерац, с. р.

450.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ИНДУСТРИЈАТА НА ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА НАФТА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следниве југословенски стандарди:

Утврдување на количината на нафта и на течните нафтени производи во садовите за транспорт и складирање — — — — — JUS B.H2.010

Течни горива. Моторен бензин од 86 октани — — — — — JUS B.H2.223

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 октомври 1963 година.

Бр. 08-5060

11 јули 1963 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод за
стандардизација
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

451.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА РАДИО-ПРЕЧКИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниов југословенски стандард:

Отстранување на радио-пречките од апарати и постројки што зрачат енергија со висока фреквенција — JUS N.N0.901

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 ноември 1963 година.

Бр. 23-5088

12 јули 1963 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод за
стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

452.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА КАБЕЛИ ЗА РАДИО-ФРЕКВЕНЦИИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниов југословенски стандард:

Карактеристични импеданси на кабели и прибор за радио-фреквенции JUS N.C0.711

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 ноември 1963 година.

Бр. 23-5087

12 јули 1963 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод за
стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

453.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛИЧНИ ЗАШТИТНИ СРЕДСТВА

1. Престануваат да важат југословенските стандарди:

Лични заштитни средства. Филтрациони апарати за заштитата на органите за дишење. Респиратор — JUS Z.B1.001

Лични заштитни средства. Филтрациони апарати за заштитата на органите за дишење. Гасна маска — JUS Z.B1.002

Лични заштитни средства. Изолациони апарати за заштита на органите за дишење. Цевна маска — — — — JUS Z.B1.003

Лични заштитни средства. Изолациони апарати за заштита на органите за дишење. Цевна маска со кулавка или шлем — — — — JUS Z.B1.004 донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на хигиенско-техничката заштита при работа за филтрациони и изолациони апарати за заштита на органите за дишење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/57) и

Лични заштитни средства. Штитник за електрозаварувачи — — — — JUS Z.B1.030 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на личните заштитни средства („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/59).

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение престануваат да важат на 31 октомври 1963 година.

3. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат нови југословенски стандарди, издание 1963 година, со следниве наслови и ознаки:

Лични заштитни средства. Средства за заштита на органите за дишење. Респиратор — — — — JUS Z.B1.001

Лични заштитни средства. Средства за заштита на органите за дишење. Гасна маска — — — — JUS Z.B1.002

Лични заштитни средства. Средства за заштита на органите за дишење. Цевна маска — — — — JUS Z.B1.003

Лични заштитни средства. Средства за заштита на органите за дишење. Цевна маска со Кулавка или шлем — — — — JUS Z.B1.004

Лични заштитни средства. Штитник за електрозаварувачи — — — — JUS Z.B1.030

Лични заштитни средства. Темни заштитни стакла — — — — JUS Z.B1.250

4. Југословенските стандарди од точката 3 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација кое е составен дел од ова решение.

5. Југословенските стандарди од точката 3 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 ноември 1963 година.

Бр. 10-5095
12 јули 1963 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод за
стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

454.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛИМЕН- НА АМБАЛАЖА ЗА ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди за амбалажа од бел лим:

Одбојна лента на лименки. Форма и мерки — — — — — JUS M.Z2.040

Четвртаести лименки за пакување „Пулман“ шунка. Форма и мерки JUS M.Z2.041

Четвртаести лименки за пакување „Облонг“ шунка. Форма и мерки JUS M.Z2.042

Четвртаести лименки за пакување иситнето месо. Форма и мерки — JUS M.Z2.043

Четвртаести лименки за пакување »Cornet Beef«. Форма и мерки — JUS M.Z2.044

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 ноември 1963 година.

Бр. 04-5094
12 јули 1963 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод за
стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

455.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧЕТВР- ТАЕСТИ ЛИМЕНИ КАНТИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди за амбалажа од бел лим:

Рачки за канти. Форма и мерки JUS M.Z2.100

Четвртаести канти со навојно грло, помалки. Форма и мерки — — JUS M.Z2.101

Четвртаести канти со навојно грло, поголеми. Форма и мерки — JUS M.Z2.102

Четвртаести канти со навојно грло, високи. Форма и мерки — — JUS M.Z2.103

Четвртаести канти со конично грло. Форма и мерки — — — — JUS M.Z2.104

Четвртаести канти со всаден капак. Форма и мерки — — — — JUS M.Z2.105

2. Југословенските стандарди од точката 1. на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 ноември 1963 година.

Бр. 04-5092
12 јули 1963 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод за
стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

456.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТРКАЛЕСТИ КУТИИ И КАНТИ ОД ЧЕЛИЧЕН ЛИМ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следиве југословенски стандарди за амбалажа од челичен лим:

Тркалести кутии со всаден капак.	
Форма и мерки — — — — —	JUS M.Z2.150
Тркалести канти со всаден капак.	
Форма и мерки — — — — —	JUS M.Z2.151
Тркалести канти со преклопен капак.	
Форма и мерки — — — — —	JUS M.Z2.152
Тркалести канти со грло.	
Форма и мерки — — — — —	JUS M.Z2.153
Излезни грла.	
Форма и мерки — — — — —	JUS M.Z2.154
Тркалести канти со ексцентричен капак.	
Форма и мерки — — — — —	JUS M.Z2.155

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 ноември 1963 година.

Бр. 04-5093
12 јули 1963 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод за
стандардизација,
инж. Славолуб Виторовиќ, с. р.

457.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛИМЕННИ ВЛЕЧЕНИ КУТИИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Амбалажа од челичен лим. Тркалести влечени кутии за паста за паркет и обувки.	
Форма и мерки — — — — —	JUS M.Z2.130
Амбалажа од лим. Тркалести влечени кутии за козметички средства.	
Форма и мерки — — — — —	JUS M.Z2.131

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 ноември 1963 година.

Бр. 04-5091
12 јули 1963 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод за
стандардизација,
инж. Славолуб Виторовиќ, с. р.

458.

Врз основа на членот 8 од Законот за формирањето на единствени стопански комори („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/62) и членот 19 од Законот за здружувањето и деловната соработка во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/60, 16/61 и 13/63), Сојузната стопанска комора донесува

ПОСЕБНИ УЗАНСИ ВО УГОСТИТЕЛСТВОТО

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.

За сите работи што имаат за предмет угостителски услуги важат Општите узанси за промет со стоки (Прилог на „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/54) и овие Посебни узанси во угостителството, ако странките се согласиле за нивната примена.

Се смета дека странките се согласиле за примена на узансите ако со договорот за угостителски услуги не е исклучена нивната примена.

2.

Почитувањето и совесноста се основни начела за кои странките мораат да се придржуваат во работите што имаат за предмет угостителски услуги.

Странките не можат да се повикуваат на некоја од овие узанси, ако нејзината примена во дадениот случај би произвела последици противни на начелата наведени во ставот 1 од овие узанси.

3.

Се смета дека странките склучиле договор за угостителски услуги ако на кој и да е начин се спогодиле за суштествените состојки на договорот. Суштествени состојки на договорот за угостителски услуги според природата на работата се: одредбите за видот и обемот на услугите, за цената и времето на користењето на услугите.

Странки можат да склучат договор за угостителски услуги во присуство или отсуство, усмено или писмено, со меѓусебно допишување, по телефон, телеграма, телепринтер или на друг начин.

Ако не е договорено поинаку, се смета дека е договорена цената што важи во односниот угостителски објект во моментот на почетокот на користењето на услугата и која е објавена на начинот определен со овие узанси.

Договор за угостителски услуги може да се склучи и преку полномошник.

За договорите за угостителски услуги што не се склучени во писмена форма, една странка може да бара од другата писмена потврда.

II. РЕЗЕРВАЦИЈА И ОТКАЖУВАЊЕ НА РЕЗЕРВАЦИЈАТА НА УГОСТИТЕЛСКИ УСЛУГИ

Резервација на сместување и пансион

4.

Резервација на сместување и пансион може да се бара и на некој од светските јазици, а резервација на сместување — и според Меѓународниот хотелски телеграфски код за порачка на себи, кој е напечатан кон овие узанси и нивен е составен дел.

Барањето за резервација на сместување или пансион мора да содржи: вид на угостителската услуга, време на почетокот и траење на услугата, како и адреса на странката.

Се смета дека е склучена резервацијата кога порачачот ја примил потврдата за прифаќање на барањето за резервација.

5.

Како пансион се подразбира сместување и три јадења храна (појадок, ручок и вечера). Како послупансион се подразбира сместување со појадок и едно главно јадење.

Цената на пансионот се смета почнувајќи од првото јадење што го зел корисникот по доаѓањето, додека јадењата со кои корисникот не бил послужен во текот на денот на доаѓањето, ќе му се дадат на корисникот по негова желба на денот на заминувањето.

За јадењата што не ги користил ниту благовремено откажал, на корисникот при пресметувањето не му се намалува цената на пансионот.

Цените на пансион односно полупансион се подразбираат ако корисникот ги користи овие услуги во траење од најмалку 3 дена.

Ако со договор се предвиди користење на пансион или полупансион за време пократко од 3 дена, цената на пансионот односно полупансионот може да биде повисока од објавената цена на пансионот односно полупансионот.

6.

Ако порачачот не го определи рокот во кој треба да се одговори на неговото барање за резервација, давателот на услугите е должен на писмото да одговори во рок од 24 часа, на телеграмата уште во текот на истиот ден освен ако телеграмата пристигнала по 21 часот, односно по престанокот на работното време на поштата, во кој случај давателот на услугите мора да одговори првиот нареден ден.

Трошоците за известување за потврдата на резервација по пат на телеграма, телефон или телепринтер паѓаат на товар на порачачот.

Ако порачачот ги платил трошоците за одговор, давателот на услугата е должен да му одговори на начинот и во обемот на платениот одговор.

Ако давателот на услугата не одговори во определен рок на барањето за резервација, и покрај обезбедените трошоци според ставот 3, порачачот има право на надоместок на штетата.

7.

Давателот на услугата е должен да ги прифати барањата за резервација според редоследот на примањето, а во границите на слободните капацитети.

Полагање на аконтација

8.

Странките можат да договорат полагање на аконтација.

Кога аконтацијата е договорена, договорот е полноважен дури по полагањето на аконтацијата односно по поднесувањето на доказот дека е таа уплатена.

Аконтацијата, по правило, изнесува вредност на три ноќевања во хотел со сезонско работење, односно едно ноќевање во други хотели.

Откажување на резервација на сместување и пансион

9.

Веќе потврдената резервација на сместување или пансион давателот на услугата може да му ја откаже на порачачот само во случај на виша сила.

Резервацијата на сместување или пансион за поединци порачачот може да ја откаже на 7 дена однапред ако е во прашање хотел со сезонско работење, односно на 3 дена однапред во други хотели, сметајќи од договорениот ден на почетокот на користењето на услугата.

Ако давателот на услугата не го примил отказот на резервација во роковите од ставот 2, има право на надоместок на штетата.

10.

Порачачот може да ја откаже резервацијата на сместување или пансион за група на корисници до 30 лица на 15 дена однапред ако е во прашање хотел со сезонско работење, односно на 7 дена однапред во други хотели, сметајќи од договорениот ден на почетокот на користењето на услугата. Ако се во прашање групи од 31 и повеќе лица, овој рок изнесува 30 односно 15 дена.

Ако давателот на услугата не го примил отказот на резервација во роковите од ставот 1, има право на надоместок на штетата.

11.

Давателот на услуга за сместување или пансион нема право на надоместок на штетата ако порачачот го намали договорениот број на групата на корисници со деломичен отказ најмногу до 25%. Ако бројот на групата на корисниците биде помал од 75% од договорениот број на корисниците, давателот на услугата има право на надоместок на штетата за бројот на отсутните корисници до 75% од договорениот број.

Како група, во смисла на овие узанси, се сметаат најмалку 5 корисници опфатени со иста резервација.

12.

Услугата за сместување во начело се договара за полн ден, сметајќи од 14 часот на еден до 14 часот следниот ден. Ако со давателот на услугата не е договорено поинаку, задржувањето на соба по 14 часот повлекува плаќање уште за еден ден.

Ако корисникот на услугата на сместување сака да го прекине престојот пред истекот на договореното време, е должен за тоа да го извести давателот на услугата на денот на заминувањето до 12 часот, а да ја ослободи изнајмената соба истиот ден до 14 часот.

Ако е во прашање група на корисници, за прекинон на престојот мора да се извести давателот на услугата до 12 часот на претходниот ден.

13.

Поединец-корисник на пансион може да му го откаже понатамошното користење на услугата на давателот на услугата во рок од 24 часа однапред. Отказниот рок за користење на пансион за групи на корисници изнесува 3 дена.

14.

Ако корисникот го откаже пред договорениот рок посебниот аранжман во поглед на пансионот или подолгиот престој во хотелот, давателот на услугата може да ги одбие сите повластности и за веќе сторените услуги врзани за односниот аранжман.

Резервација на услуга за исхрана

15.

Резервацијата на услуга за исхрана мора да содржи особено: вид на услугите (мени, ладно бифе, чајанка и др.), обем (број на лицата, количина и др.), време на користењето и цена на услугите.

Откажување на резервацијата на услугата за исхрана

16.

Резервацијата на услугата за исхрана за групи на корисници може да се откаже најдоцна на 12 часови пред часот определен за почеток на користењето на услугата што е утврдена со резервацијата.

Ако корисникот не ја користи договорената услуга за исхрана, а ниту ја откажал во определен рок, давателот на услугата има право на надоместокот на штетата.

17.

Ако услугата за исхрана ја користил помал број корисници, отколку што е предвидено со резервацијата, а резервацијата за неискористениот дел не е откажана во рокот од узансата бр. 16, давателот на услугата има право на надоместок на штетата.

Ако договорената услуга за исхрана ја користил поголем број корисници отколку што е предвидено со резервацијата, се смета дека договорот е изменет на оној број корисници што ги користил фактично услугите. Давателот на услугата ќе ја наплати услугата според бројот на корисниците што ги користил услугите фактично.

18.

Давателот на услугите е должен по барање од корисникот на пансион односно полупансион кој благовремено привремено ќе го откаже користењето на услугата за исхрана, да обезбеди во соодветна вредност јадења на сува храна.

19.

Странките можат да договорот послужување со определена количина на храна и пијачка без посебна ознака на бројот на конзумациите.

III. ДОГОВОР ЗА УСЛУГИТЕ ЗА СМЕСТУВАЊЕ ИЛИ ПАНСИОН

20.

Договорот за услугите за сместување или пансион го овластува корисникот:

1) закупените простории да ги користи во периодот предвиден со договорот;

2) да ги користи и сите уреди и простории што во тој објект нормално се предвидени за општа употреба на корисникот.

Договорот за услугите за сместување или пансион го обврзуваат корисникот:

1) да му се пријави на лицето определено за примање гости и со него да ги изврши сите формалности во врска со престојот;

2) договорените услуги, да ги користат само лицата предвидени со договорот.

Во приемното одделение на хотелот давателот на услугата мора на видно место да го истакне кукниот ред, како и известувањето дека на корисниците им стои на увид текстот на овие узанси.

21.

Давателот на услугата е должен на корисникот што со него договорил услуга за сместување или пансион а не добил сместување, да му обезбеди соодветно сместување.

Корисникот не е должен да го прифати сместувањето што не му одговара на договореното сместување.

Ако давателот на услугите не може на корисникот да му обезбеди сместување што му одговара на договореното сместување, корисникот има право на надоместок на штетата.

22.

Давателот на услугата мора да има непрекинатата дневна служба за давање на услуга за сместување, за обезбедување ред и тишина и за давање помош на корисниците.

Давателот на услугата мора да определи лице кое во текот на ноќта ќе ја врши должноста наведена во ставот 1 од оваа узанса.

23.

Портирската служба на давателот на услугата мора на корисникот да му ги дава сите информации во врска со вршењето на угостителските услуги (од возните редови, телефонскиот именик итн.).

24.

При доаѓањето односно заминувањето на корисникот, давателот на услугата е должен да изврши пренесување на багажот на корисникот од влезот во хотелот до собата, како и во обрнат правец, без надоместок.

25.

При предавањето на клучот од собата, собата за сместување мора во потполност да биде подготвена за прием на корисникот,

26.

Корисникот што не е правилно пријавен кај службеникот определен за примање гости (портир и сл.), не може да користи сместување.

Чување на имотот на корисникот

27.

Давателот на услугата за сместување или пансион е должен по барање од корисникот да прими од него на чување пари и предмети од вредност, за што е должен да издаде писмена потврда. Ако чувањето се врши во посебни сефови, давателот на услугата е должен да му го предаде на корисникот клучот од сефот.

Предметите предадени на чување може, со враќање на примената потврда, да ги подигне само корисникот што ги предал на чување или лицето што ќе го овласти тој за тоа.

Давателот на услугата одговара и за другите предмети што корисникот му ги доверил нему или на неговиот персонал или ги внесол во собата.

Давателот на услугата не одговара за загуба или расипување на корисниковите предмети:

1) ако до загуба или расипување дошло поради тоа што корисникот не се придржувал за кукниот ред и за овие узанси;

2) ако до загуба или расипување дошло поради вина на корисникот;

3) ако се во прашање предмети оставени во автомобилот на корисникот, освен ако автомобилот се наоѓа во гаража или заклучан на чуван простор за паркирање коли кај давателот на услугата;

4) ако службеникот на давателот на услугата, по барање од корисникот, го донесува или однесува автомобилот од гаражата или донесува или однесува какви и да е предмети за корисникот, ако оваа услуга не била порачана кај службеникот определен за тоа во приемното одделение или кај портирот ако нема таков службеник.

28.

Давателот на услугата може да бара од корисникот надоместок на штетата ако овој загуби предмет на давателот на услугата, односно ако намерно или со грубо невнимание предизвикува расипување на предметите, инсталациите или намештајот од давателот на услугата.

Забрана на воведување животни и внесување лесно запалителни материјали

29.

На корисниците не им е дозволено во угостителски објект да воведуваат животни, ако тоа претходно не било договорено.

Ако странките договориле да може да се воведат животни во угостителски објект, животното може да се држи само во просториите што ги определил за тоа давателот на услугата. Странките не можат да договорат животното да се воведува во просториите што служат за заедничка употреба на гостите. Давателот на услугата има право на корисникот да му наплати посебна цена за држење на животното.

Корисникот е одговорен за секоја штета што ќе му ја предизвика животното на давателот на услугата или на други корисници.

30.

На корисниците не им е дозволено да внесуваат во угостителски објекти лесно запалителни или експлозивни материјали, материјали со силни и непријатни мирисби и слично.

Кукен ред

31.

Изводот од кукниот ред на давателот на услугата мора да биде истакнат на видно место во секоја соба.

Изводот од кукниот ред мора да содржи известување за условите и начинот на користењето на услугата за сместување (цена на собата, височина на таксите, отказни рокови, начин на ракување со собниот клуч, одредби за одговорноста на давателот на услугата за внесените предмети на корисникот, визиците за кои корисникот е посебно осигурен, и сл.).

Се смета дека корисникот се согласил со кукниот ред на давателот на услугата кога ја презел собата во која добил сместување.

32.

Корисникот е должен да се придржува за кукниот ред на давателот на услугата.

Давателот на услугата може да му го откаже понатамошниот престој на корисникот кој со своето однесување го смекава кукниот ред.

Рокот за отказ од ставот 2 на оваа узанса изнесува 24 часа.

33.

Корисникот може да ги употребува електричните апарати за домаќинство во собата за сместување само ако е тоа и доколку е тоа дозволено со кукниот ред.

Давателот на услугата има право на корисникот посебно да му ја засмета електричната енергија потрошена со електричните апарати во собата за сместување, во височината определена во цененикот.

Будење на корисникот

34.

Давателот на услугата е должен да го разбуди корисникот во времето што ќе го определи корисникот.

Давателот на услугата е одговорен за штетата што настанала поради неизвршувањето на обврските од ставот 1 на оваа узанса.

Постапка во случај на болест или смрт на корисникот

35.

Во случај на болест на корисникот, давателот на услугата е должен да повика лекар на трошок на корисникот.

Ако лекарот утврди дека корисникот се разболел од некоја инфективна болест и дека неговата болест го загрозува здравјето на другите лица, давателот на услугата може да го раскине договорот, со тоа да е должен на таков корисник да му укаже внимание и да му даде потребна помош.

36.

Во случај на смрт на корисникот, давателот на услугата е должен за тоа веднаш да ги извести органите на внатрешните работи и фамилијата на умрениот, како и комисијата да го попише имотот што го имал корисникот кај себе и да им го пријави на надлежните органи.

Предавање на пратка и заборавен предмет на корисникот

37.

Давателот на услугата е должен без одлагање да ги предаде пристигнатите пратки упатени до корисникот (писма, телеграми и сл.).

Ако за корисникот пристигне пратка по неговото заминување, давателот на услугата е должен да ја достави пратката на адресата што ја оставил корисникот. Ако корисникот не оставил адреса, давателот на услугата е должен пратката да ѝ ја врати на поштата во рок од 24 часа.

Ако поради неизвршување на обврските од ст. 1 и 2 на оваа узанса за корисникот произлезе штета, за штетата е одговорен давателот на услугата,

38.

Давателот на услугата е должен да му ги врати или достави на корисникот предметите заборавени во угостителскиот објект при заминувањето. Ако не би можел да ги врати, е должен да ги чува најмалку една година, а понатаму да постапува согласно со важечките прописи.

IV. ДОГОВОР ЗА УСЛУГИТЕ ЗА ИСХРАНА И ТОЧЕЊЕ ПИЈАЛОЦИ

Нормативи на потрошокот на прехранбените продукти и пијалоците

39.

Секој давател на угостителска услуга за исхрана и пијалок мора да има свои нормативи за потрошокот на прехранбените продукти и пијалоците, што е должен да му ги покаже на корисникот на негово барање.

Услугите за исхрана и пијалоци давателот на услугата е должен да ги дава во количините што им одговараат на неговите нормативи.

40.

Ако тоа го бара изречно корисникот, давателот на услугата е должен да го послужи во количини помалки од нормалната порција (мала порција, половина порција, детска порција), со тоа што во тој случај да му засмета соодветна пониска цена.

41.

Давателот на услугата е должен да го послужи корисникот со јадење и пијалок кој според списокот на јадењата односно винската карта е порачан.

Ако послуженото јадење или пијалок во поглед на квалитетот, содржината или количината не му одговара на порачаниот, корисникот не е должен да го прими ниту да го плати.

42.

Сите видови пијалоци (алкохолни и безалкохолни) кои, по правило, се послужуваат во затворени шишиња, мораат да бидат оригинално полнети. Такви пијалоци треба да се отворат пред корисникот.

Чување предмети во гардероба

43.

Ако давателот на услугата има уредена гардероба, корисникот е должен при доаѓањето да ги предаде во гардероба предметите (палто и др.), ако со кукниот ред е пропишано да е задолжителна гардероба.

За предметите примени во гардероба, на корисникот му се издава потврда.

За чувањето на предмети во гардероба може да се наплати надоместок, со тоа што давателот на услугата да е должен во тој случај на видно место во гардеробата да ја објави височината на тој надоместок.

Намаленија и провизии

44.

Давателите на услуга одобруваат намаленија во следниве случаи:

1) на секои 15 корисници во група, давателот на услугата, по правило, ќе го ослободи од плаќање шоферот или водичот за дадените им услуги;

2) за децата до наполнетата 7 година нема да се наплатува услуга за сместување ако детето не користи посебно легло;

3) за децата до наполнетата 7 година, давателот на пансионска услуга може да даде намаление на храната од 25% до 50% од редовната цена.

45.

Давателот на услуга ќе ѝ одобрува провизија на туристичка стопанска организација како посредник. Височината на провизијата се утврдува со договор.

Провизијата се смета од сите користени угостителски услуги, освен таксите, според објавените односно договорените цени.

Давателот на услугата му одобрува на посредникот провизија на износот на надоместокот за фактично користените услуги, со тоа што во случај на продолжување на престојот над договорениот рок давателот на услугата ќе одобрува провизија и за продолжениот престој, но најмногу за 15 дена.

Провизијата на посредникот во смисла на ст. 1 до 3 на оваа узанса му се одобрува без оглед кога и на кој начин се платени услугите.

46.

Давателот на услугата е должен со корисниците што му ги упатиле посредници да постапува на ист начин и под исти услови како и со корисниците што ги примил непосредно, без оглед на тоа дали хотелската сметка ќе ја плати порачачот односно посредникот или самиот корисник. Освен тоа, давателот на услугата е должен сите договорени услуги да ги изврши така што тие во поглед на квалитетот, содржината и количината да ѝ одговараат на договорената или објавената цена, без оглед на фактот што од таа цена му се одобрува провизија на посредникот.

47.

Давателот на услугата може од посредникот да бара да ја намира хотелската сметка, намалена за износот на договорената провизија и за времето на престојот на корисникот во хотелот. Ако не е договорено поинаку, исплатата стасува во рок од 15 дена од денот на примањето на сметката.

V. ИСТАКНУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ, ПРЕСМЕТУВАЊЕ И НАПЛАТА НА СМЕТКИТЕ

48.

Давателот на услугата е должен да ги истакне цените на услугите за сместување на видно место, во портирската ложа и во секоја гостинска соба. Цените на услугите за исхрана и на пијалоците ги истакнуваат давателите на услуги на видно место, во просториите каде се даваат услугите.

49.

Цените на услугите можат да бидат различни, во зависност од:

1) начинот на давањето на услугите (послужување на маса, самопослужување, послужување во соба, носење храна и пијалок дома);

2) годишното доба на давањето на услугите (главна туристичка сезона или вонсезона).

За време на изведување на вечерни музички или забавни програми можат да се наплатат влезни билети на име резервација, или цените на услугите можат да бидат повисоки од редовните цени.

За одделни категории потрошувачи, како што се абоненти, членови на општествени организации и групи на корисници, можат да бидат определени и пониски цени од редовните

За организираните групи на туристи што доаѓаат со посредство на туристички стопански организации, цените на услугите се, по правило, пониски од цените за туристите-поединци.

50.

За користење бања што не е во составот на соба, од корисникот може да се наплати износот определен во куќниот ред или во ценовникот.

51.

Давателот на услугата може од корисникот посебно да ја наплати употребата на телефон.

52.

Давателот на услугата посебно ги наплатува од корисникот на сместувањето престојувалишната такса и трошоците на осигурувањето за ризиците и штетата, за кои давателот на услугата не е одговорен.

53.

Ако е договорено издавање односно користење на еден кревет во двокреветна соба, на корисникот може да му се наплати покачена цена.

Ако е договорено издавање на еднокреветна соба, а давателот на услугата му издаде на корисникот соба со два или повеќе кревети се наплатува само цената на еднокреветна соба, без право на издавање на другите легла на други лица, освен ако корисникот изречно се согласи со тоа.

54.

Ако корисникот ја плати собата и за времето на својот привремен прекин на престојот, давателот на услугата не може без согласност од корисникот да му ја издаде таа соба (кревет) на друго лице.

Ако корисникот се согласи давателот на услугата за време на неговата отсутност да може да го издаде веќе закупеното сместување, корисникот не е должен да ја плати услугата за односното време.

55.

Ако корисникот започне да ги користи услугите за сместување пред 4 часот наутро, давателот на услугата има право да го наплати сместувањето и за изминатата ноќ.

Ако корисникот ја користи услугата за сместување помеѓу 4 и 16 часот а во траење од 8 часа за дневен одмор, давателот на услугата го наплатува сместувањето по пониска цена, зависно од траењето на користењето на услугата, со тоа што таа цена да не може да биде поголема од 50% од редовната цена на услугата за сместување.

56.

Давателот на услугата е должен да изврши спецификација на износот на сметката според видовите на дадените услуги.

57.

Наплатата на сметката се врши, по правило, веднаш по извршувањето на услугите, или по секој 7 дена користење услуга за сместување или пансион.

Ако корисникот не ја плати сметката за извршените услуги или за сторената штета давателот на услугата има право, со цел за обезбедување на побарувањето, да ги задржи предметите што ги внесол корисникот во угостителскиот објект, и тоа во вредноста што му одговара приближно на износот на сметката.

VI. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

58.

Овие узанси ќе се применуваат по истекот на 30 дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 30-1014/1

14 јануари 1963 година

Белград

Сојузна стопанска комора

Потпретседател,

Ристо Бајалски, с. р.

Врховниот стопански суд, на својата проширена општа седница одржана на 18 март 1963 година ги разгледа Посебните узанси во угостителството бр. 30-1014/1 од 14 јануари 1963 година, донесени од страна на Сојузната стопанска комора, па во смисла на членот 19 ст. 4 и 5 од Законот за здружувањето и деловната соработка во стопанството најде дека истите се согласни со општите узанси за промет со стоки и со важечките прописи.

Су-52/63-3

12 јуни 1963 година

Белград

Врховен стопански суд

Претседател,

Михаило Герѓевиќ, с. р.

МЕЃУНАРОДЕН ХОТЕЛСКИ ТЕЛЕГРАФСКИ КОД
ЗА ПОРАЧКА НА СОБИ*

Скратеница	Значење
Abec	1 соба со 3 постели
Aero	да се пречека на аеродром
Aeroz	да се пречека на крајната станица на автобус од аеродром
Alba	1 соба со 1 постела
Aldua	1 соба со француска постела
Anul	отказ на порачката
Arab	1 соба со 2 постели
Bat	посебна бања (до соба)
Belab	2 соби со по 1 постела
Belvu	соба со убав изглед
Best	многу добра соба
Birac	2 соби со 2 плус 1 постела, т. е. вкупно 3 постели
Bon	добра соба
Bonad	2 соби со по 2 постели
Box	бокс за 1 автомобил
Caduf	3 соби со по 2 постели
Calde	3 соби со 2 плус 1 постела, т. е. вкупно 5 постели
Carid	3 соби со 2 плус 1 плус 1 постела, т. е. вкупно 4 постели
Ciroc	3 соби со по 1 постела
Danid	4 соби со по 1 постела
Dicoh	4 соби со по 2 постели
Emble	5 соби со по 1 постела
Ercaj	5 соби со по 2 постели
Felaf	6 соби со по 1 постела
Feral	6 соби со по 2 постели
Garag	заедничка гаража за 1 автомобил
Inter	соба кон дворот
Kind	детска постела
Ordin	соба без текнувата вода
Pass	тесно на престојот 1 ноќ
Plain	едноставна соба
Pobab	доаѓање во недела пред пладне
Pocun	доаѓање во понеделник пред пладне
Podvyl	доаѓање во вторник пред пладне
Pogok	доаѓање во среда пред пладне
Pohix	доаѓање во четврток пред пладне
Pojaw	доаѓање во петок пред пладне
Pokuz	доаѓање во сабота пред пладне
Polup	доаѓање во недела по пладне
Pomel	доаѓање во понеделник по пладне
Ponow	доаѓање во вторник по пладне
Popuf	доаѓање во среда по пладне
Porik	доаѓање во четврток по пладне
Posev	доаѓање во петок по пладне
Povah	доаѓање во сабота по пладне
Powys	доаѓање денеска пред пладне
Pozum	доаѓање денеска по пладне
Quai	да се пречека на пристаниште (лука)
Ra'al	доаѓање во недела навечер
Racex	доаѓање во понеделник навечер
Radok	доаѓање во вторник навечер
Rafyg	доаѓање во среда навечер
Ragub	доаѓање во четврток навечер
Rahiv	доаѓање во петок навечер
Rajod	доаѓање во сабота навечер
Ramuk	доаѓање вечерва
Ranuv	доаѓање во недела ноќе
Rapin	доаѓање во понеделник ноќе
Raqaf	доаѓање во вторник ноќе
Rafuz	доаѓање во среда ноќе
Ravup	доаѓање во четврток ноќе
Rawow	доаѓање во петок ноќе
Raxab	доаѓање во сабота ноќе
Razem	доаѓање ноќва
Sal	салон
Serv	соба за послуга

* Со актот на Генералната дирекција на Југословенските пошти, телеграфи и телефони бр. 16654/60 од 22 февруари 1960 година е одобрено со овој код да можат да се користат сите хотели за примање телеграми во внатрешниот и меѓународниот телеграфски сообраќај.

Скратеница

Скратеница	Значење
Stop	траење на престојот повеќе дена
Train	да се пречека на станица
Tranq	потполно мирна соба

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Решението за распоредот и начинот на користењето на средствата на Општиот инвестиционен фонд во областа на сообраќајот во 1963 година, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/63, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАСПОРЕДОТ И НАЧИНОТ
НА КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВОТА НА ОПШТИОТ
ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ВО ОБЛАСТА
НА СООБРАЌАЈОТ ВО 1963 ГОДИНА

Во точката 1 во уводната реченица наместо зборовите: „31 декември 1962“ треба да стојат зборовите: „31 декември 1963“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 10 јули 1963 година.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Решението за измени на Решението за утврдување на подрачјата на окружните и околиските јавни обвинителства, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/63, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈАТА НА ОКРУЖНИТЕ
И ОКОЛИСКИТЕ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛСТВА

Во точката 6 наместо зборовите: „Вис, Сињ, Врлика, Стари Град, Макарска, Имотски, Метковиќ и Вргорац“ треба да стојат зборовите: „Сињ, Стариград, Макарска, Имотски и Метковиќ“.

Од Сојузниот секретаријат за правосудство, Белград, 20 јуни 1963 година

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Наредбата за прогласување на подрачјата заразени со опасни растениски болести и штетници, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/63, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА НАРЕДБАТА ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈАТА
ЗАРАЗЕНИ СО ОПАСНИ РАСТЕНИСКИ
БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ

Во одделот I точка 2 став 4 под в) во 21 ред одозгора наместо: „Горња Гора“ треба да стои: „Гојна Гора“.

Во одделот I точка 7 став 1 под б) во 6 ред одозгора наместо: „Фужине“ треба да стои: „Фужина“.

Во одделот I точка 16 наместо: »(Pissodes notatus T.)« треба да стои: »Pissodes notatus F.)«.

Од Сојузната управа за заштита на растенијата, Белград, 22 јуни 1963 година.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 27 став 2 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56 и 44/57) во врска со членот 5 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПОТСЕКРЕТАР
ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се разрешува од должноста државен потсекретар во Сојузниот извршен совет др Дарко Чернеј,

бидејќи е избран за член на Уставниот суд на Социјалистичка Република Словенија.

Б. бр. 75
2. јули 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 166 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/67) и членот 39 став 3 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56 и 44/57) во врска со членот 5 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИКОТ НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНФОРМАЦИИ

Се разрешува од должноста помошник на сојузниот секретар за информации Јово Угрчиќ, бидејќи е избран за пратеник на Сојузниот собор на Сојузната скупштина.

Б. бр. 74
2. јули 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 166 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57) и членот 39 став 3 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56 и 44/57) во врска со членот 5 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИКОТ НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО

Се разрешува од должноста помошник на сојузниот секретар за правосудство Ненад Петровиќ, поради заминување на друга должноста.

Б. бр. 73
2. јули 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 27 и 28 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56 и 44/57) и членот 166 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДСТВО

Се разрешува од должноста државен потсекретар во Сојузниот секретаријат за правосудство Ник

кола Срзентиќ, бидејќи е избран за судија на Уставниот суд на Југославија.

Б. бр. 81
6 јули 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 266 од Законот за општата управна постапка и членот 166 од Законот за јавните службеници, Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ФУНКЦИОНЕРИ ВО СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ И УСТАНОВИ

Се укинува Решението за разрешување определени функционери во сојузните органи и установи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/63) во делот кој се однесува на инж. Алојз Дулар, др Федор Базала и Антун Роб, а со кое именуваните се разрешени од своите должности поради одење во пензија, така што

инж. Алојз Дулар да останува на својата должноста помошник на сојузниот секретар за индустрија.

др Федор Базала да се разрешува од должноста помошник на сојузниот секретар за законодавство и организација, поради одење на работа во Сојузната скупштина, и

Антун Роб да се разрешува од должноста на главен сојузен инспектор на трудот, поради одење на работа во Сојузната скупштина.

Б. бр. 34/2
12 јули 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 18 став 3 од Законот за заштита на домашниот филм и за органите на општественото самоуправање во областа на филмот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/62), Сојузниот секретаријат за просвета и култура донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НОВИ ЧЛЕНОВИ НА КООРДИНАЦИОНИОТ ОДБОР ЗА УВОЗ НА ФИЛМОВИ

За членови на Координациониот одбор за увоз на филмови, покрај членовите именувани со Решението за именување претседател и членови на Координациониот одбор за увоз на филмови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/62), се именуваат и:

1) Бранимир Тума, директор на претпријатието за производство на филмови „Триглав филм“ во Љубљана;

2) Ратко Драговиќ, директор на претпријатието за производство на филмови „Авала филм“ во Белград.

Бр. 14-2202
3 јули 1963 година
Белград

Сојузен секретар
за просвета и култура,
Јанез Випотник, с. р.

Врз основа на членот 5 од Уредбата за оснивање Сојузна комисија за физичка култура („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/57), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНАТА КОМИСИЈА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА

Во Сојузната комисија за физичка култура се именуваат:

1. Владо Ивковиќ, досегашен секретар на Комисијата;
за секретар:

2. Маријан Фландер, директор на Сојузното предњачко тренерско училиште;
за членови:

3. Милан Ерцеган, генерален секретар на Југословенскиот сојуз на организациите за физичка култура;

4. др Драгутин Франковиќ, директор на Југословенскиот завод за проучување на училишни и просветни прашања;

5. др Светомир Јауковиќ, помошник на сојузниот секретар за здравство и социјална политика;

6. инж. Владимир Ненадовиќ, виш советник во Сојузниот завод за урбанизам и станбени и комунални прашања;

7. Бранко Полич, директор на Југословенскиот завод за физичка култура;

8. Милосав Прелиќ, секретар на ЦК на Сојузот на младината на Југославија;

9. Рафаел Табор, секретар на Централниот совет на Сојузот на синдикатите на Југославија;

10. Гемо Шарац, полковник на Југословенската народна војска;

11. Милица Шена, вонреден професор на Високата школа за физичко образование;

12. Тима Врбашки, претседател на Општинското собрание Нови Сад и член на Одборот за меѓународни врски на Постојаната конференција на градовите;

13—18. Претседателите на комисиите за физичка култура на социјалистичките републики.

Б. бр 80
2 јули 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА

„Службени гласник Социјалистичке Републике Србије“ во бројот 14 од 11 април 1963 година објавува:

Устав на Социјалистичка Република Србија;

Уставен закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Србија;

Закон за изборот на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Србија;

Закон за изборните единици за изборот на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Србија;

Закон за изборот на одборници на општинските и околиските собранија;

Одлука за распишување избори за пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Србија;

Одлука за распишување избори за одборници на општинските и околиските собранија;

Одлука за именување Републичка изборна комисија за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Србија;

Одлука за именување Републичка комисија за избор на одборници на општинските и околиските собранија;

Одлука за распуштање на Народното собрание на Народна Република Србија.

Во бројот 15 од 16 април 1963 година објавува:

Закон за Републичкиот извршен совет;
Правилник за измени на Правилникот за минималните услови за основањето, организацијата и работата на природните лекувалишта;

Решение за именување членови на покраинските и околиските изборни комисији за спроведување на изборите за одборници на општинските и околиските собранија;

Решение за именување членови на околиските и општинските изборни комисији за спроведување на изборите за пратеници на Собранието на СРС.

Во бројот 16 од 20 април 1963 година објавува:

Одлука за определување на органите во кои ќе се врши проверување на осигурувањето на средствата за работа на државните органи и внатрешната распределба на тие средства според принципите на доходот;

Одлука за плаќање на надоместоците за услугите што ги врши Хидрометеоролошкиот завод на НРС и за начинот на користење на приходите остварени од услугите;

Одлука за ограничување на уписот на студенти на одделни високошколски установи во НРС во 1963/64 година;

Решение за утврдување на систематизацијата на работните места во Заводот за техничка помош на НРС;

Упатство за утврдување на образецот за избор на одборници на општинските и околиските собранија;

Упатство за пропишување на образецот за извршување на Законот за изборот на пратеници на Собранието на СРС.

Во бројот 17 од 27 април 1963 година објавува:

Решение за определување на ценовникот за надоместокот на штетите извршени во шуми со кои стопанисуваат организации, установи и државни органи.

Во бројот 18 од 4 мај 1963 година објавува:

Уредба за определување на инвестиционите објекти од општ интерес за НРС;

Уредба за отстапување изградбата на инвестициони објекти;

Уредба за основање Институт за странски јазици;

Уредба за основање Републичка комисија за одобрување изградбата на инвестициони објекти;

Уредба за измена на Уредбата за основање Завод за техничка помош на НРС;

Одлука за намалување да данокот на доход на определени занаетчиски дуќани за 1963 година;

Одлука за измена на Одлуката за овластување Секретаријатот за буџет и општа управа на Извршниот совет на Народното собрание на НРС за располагање со средствата на буџетските резерви;

Одлуката за определување највисоките износи на режискиот додаток за потребите на заводот за социјално осигурање;

Решение за пренесување на правата и должностите на основач спрема Детското летовалиште во Митровац на Тара;

Решение за утврдување бројот на членовите на Советот на Заводот за запослување на работниците на НРС;

Решение за систематизацијата на работните места во Јавното правобранителство на НРС;

Решение за систематизацијата на работните места во Републичката комисија за работи на извоз и увоз;

Решение за измена на Решението за именување членови на покраинските и околските изборни комисији за спроведување на изборите за одборници на општинските и околските собранија;

Исправка на Законот за изборот на пратеници на Собранието на СРС;

Исправка на Законот за изборот на одборници на општинските и околските собранија;

Исправка на Одлуката за ограничување на уписот на студенти на одделни високошколски установи во НРС во учебната 1963/64 година.

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

„Народне новине“ службени лист Социјалистичке Републике Хрватске во бројот 15 од 10 април 1963 година објавуваат:

Одлука за прогласување на Уставот на Социјалистичка Република Хрватска;

Устав на Социјалистичка Република Хрватска;

Одлука за прогласување на Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Хрватска;

Уставен закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Хрватска;

Одлука за распуштање на Саборот на Народна Република Хрватска;

Одлука за распишување избори за Саборот на Социјалистичка Република Хрватска;

Одлука за распишување избори за општинските и околските собранија;

Одлука за именување Републичка изборна комисија;

Заклучок за мерките за спроведувањето на програмата и организацијата на работата на подготвување на седмогодишниот план на развојот на Југославија и Хрватска за периодот од 1964 до 1970 година.

Во бројот 16 од 13 април 1963 година објавуваат:

Закон за изборот и отповикот на членовите на општинските и околските собранија;

Закон за изборот и отповикот на пратеници во Саборот на Социјалистичка Република Хрватска;

Прво упатство за обрасците за спроведување на изборот и отповикот.

Во бројот 17 од 16 април 1963 година објавуваат:

Закон за изборните единици за избор на пратеници во Саборот на СРХ;

Во бројот 18 од 18 април 1963 година објавуваат:

Решение за именување општински изборни комисији за спроведувањето на изборите за членови на општинските и околските собранија;

Решение за именување општински изборни комисији за спроведување на изборите за пратеници во Саборот на СРХ;

Исправка на текстот на Уставот на Социјалистичка Република Хрватска.

Во бројот 19 од 25 април 1963 година нема службен дел.

Во бројот 20 од 30 април 1963 година објавуваат:

Одлука за плаќање надоместок за услугите што ги врши Хидрометеоролошкиот завод на СРХ и за начинот на користење на приходите остварени од тие услуги;

Одлука за измени во составот на Одборот на Извршниот совет на Саборот за внатрешна политика;

Решение за разрешување и именување некои републички функционери;

Одлука за покривање на непокриените вишоци на расходите над приходите од работењето на фондските на Заводот за социјално осигурување на НРХ од 1958 и 1959 година, па вишокот на расходите над приходите на тој Завод од 1962 година.

Во бројот 21 од 9 мај 1963 година објавуваат:

Второ упатство за обрасците за спроведување на изборот и отповикот;

Исправка на Законот за изборните единици за избор на пратеници во Саборот на СРХ.

Во бројот 22 од 16 мај 1963 година објавуваат:

Одлука за основање Комисија на Извршниот совет на Саборот за туризам;

Попис на стручњаците што можат да вршат здравствена контрола на објектите за производство на овошен и лозарски посадочен материјал;

Исправка на Законот за здравственото осигурување на земјоделците.

УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

„Урадни лист Социјалистичке Републике Словеније“ во бројот 10 од 9 април 1963 година објавува:

Одлука за прогласување Уставот на Социјалистичка Република Словенија;

Одлука за прогласување на Законот за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Словенија.

Во бројот 11 од 10 април 1963 година објавува:

Закон за изборите на одборници на општинските и околските собранија;

Закон за изборите на пратеници на Собранието на социјалистичка република Словенија;

Закон за определување изборни единици за изборите на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Словенија;

Закон за организацијата и работата на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Словенија;

Одлука за распишување избори за Републичкиот совет на Собранието на Социјалистичка Република Словенија;

Одлука за распишување општи избори во општинските и околските собранија;

Одлука за распишување избори за Републичкиот собор и за соборите на работните заедници на Собранието на Социјалистичка Република Словенија;

Заклучок за именување Републичка изборна комисија за изборите за одборници на општинските и околските собранија;

Заклучок за именување Републичка изборна комисија за изборите за пратеници во Собранието на Социјалистичка Република Словенија;

Одлука за распуштање на Народното собрание на Народна Република Словенија;

Решение за именување општински изборни комисији за изборите за пратеници во Собранието на Социјалистичка Република Словенија;

Правилник за стручниот испит за наставниот и воспитниот персонал во училиштата и во другите воспитни и образовни заводи;

Правилник за минималните услови за уредувањето и работата на погонските амбуланти.

Во бројот 12 од 18 април 1963 година објавува:

Одлука за намалување на данокот на доход за услужните занаетчиски и на занаетот слични дејности;

Наредба за одвојување, здружување и промена на називот на некои населби;

Наредба за определување на подрачјата каде можат да им се даваат кредити на определени домаќинства за подобрување на условите за сместување и исхрана на туристи;

Заклучок за определување на ризиците, условите и надоместочите, како и премисните тарифи во задолжителното здравствено реосигурување;

Заклучок за височината на режискиот додаток за спроведување на инвалидското и пензиското осигурување, за определување на детскиот додаток и задолжителното здравствено реосигурување во 1963 година;

Заклучок за финансискиот план на Републичкиот фонд за задолжителното здравствено реосигурување за 1963 година;

Заклучок за финансиските планови на фондските на инвалидското и пензиското осигурување и за детскиот додаток за 1963 година;

Заклучок за определување на делот на придонесот за инвалидското осигурување што им припаѓа на комуналните заедници на социјалното осигурување на работниците за трошоците за професионална рехабилитација и запослување на инвалидите на трудот;

Заклучок за определување на придонесот за здравствена заштита на пензионерите во 1963 година.

Заклучок за определување на придонесот за здравствено осигурување на уживателите на социјални поткрепи;

Заклучок за определување на придонесот за социјално осигурување за определени категории лица што уживаат одделни права од социјалното осигурување

Во бројот 13 од 3 мај 1963 година објавува:

Наредба за измена и дополние на Наредбата за трошоците на прометот на големо на солта;

Решение за разрешување и именување член и заменик на општинската изборна комисија за изборите на пратеници во Собранието на СР Словенија во Ленјава

438. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за минималните запаси на јаглен кај определени стопански организации —	636
439. Наредба за дополние на Наредбата за примена на Одлуката за давање регрес при продажбата на гориво и мазиво за потребите на селското стопанство, шумарството и рибарството — — — — —	637
440. Наредба за примена на Одлуката за определување премија за кравјо млеко во 1963 година — — — — —	637
441. Наредба за гарантираните цени на пченката, јачменот и овесот од родот на 1963 година — — — — —	638
442. Наредба за примена на Наредбата за гарантираните цени за пченица и 'рж од родот на 1962 година и за пченица и 'рж од родот на 1963 година — — — — —	638
443. Наредба за примена на Наредбата за минималната откупна цена на шеќерна репка од родот на 1962 година и на шеќерна репка од родот на 1963 година — — — — —	639
444. Наредба за примена на Наредбата за минималните откупни цени на определени маслодајки од родот на 1962 година и на определени маслодајки од родот на 1963 година — — — — —	639
445. Наредба за примена на Наредбата за гарантираните минимални цени на оризовата арпа од родот на 1962 година и на оризовата арпа од родот на 1963 година — — — — —	639
446. Наредба за примена и во 1963 година на Наредбата за минималните откупни цени за конопово стебленце, суров памук и сурови кожурци од свилени буби во 1962 година — — — — —	639
447. Наредба за примена на Наредбата за минималните откупни цени на тутунот од родот на 1962 година и на тутунот од родот на 1963 година — — — — —	640
448. Наредба за определување на највисоките продажни цени на определени лекови —	640
449. Наредба за измена на Наредбата за определување на производите за кои не можат да се покачуваат цените — — — — —	641
450. Решение за југословенските стандарди од областа на индустријата на производство и преработка на нафта — — — — —	641
451. Решение за југословенскиот стандард за радио-пречки — — — — —	641
452. Решение за југословенскиот стандард за радио-фреквенции — — — — —	641
453. Решение за југословенските стандарди за лични заштитни средства — — — — —	641
454. Решение за југословенските стандарди за лимена амбалажа за прехранбената индустрија — — — — —	642
455. Решение за југословенските стандарди за четвртаести лимени канти — — — — —	642
456. Решение за југословенските стандарди за тркалести кутии и канти од челичен лим — — — — —	643
457. Решение за југословенските стандарди за лимени влечени кутии — — — — —	643
458. Посебни узанси во угостителството — — — — —	643
Исправка на Решението за распоредот и начинот на користењето на средствата на Општиот инвестиционен фонд во областа на сообраќајот во 1963 година — — — — —	648
Исправка на Решението за измени на Решението за утврдување на подрачјата на околните и околицките јавни обвинителства — — — — —	648
Исправка на Наредбата за прогласување на подрачјата заразени со опасни растениски болести и штетници — — — — —	648

СОДРЖИНА:

	Страна
425. Указ за прогласување на Одлуката на Сојузната скупштина за избор на Сојузниот извршен совет — — — — —	629
Одлука за изборот на Сојузниот извршен совет — — — — —	629
426. Одлука за именување претседател и членови на Одборот на Сојузниот извршен совет — — — — —	629
427. Одлука за именување претседател и членови на Административната комисија на Сојузниот извршен совет — — — — —	630
428. Одлука за именување претседател и членови на Комисијата на Сојузниот извршен совет за прашањата на кадрите — — — — —	630
429. Одлука за именување претседател и членови на Економскиот совет на Сојузниот извршен совет — — — — —	631
430. Одлука за интересната норма по која се плаќа интересот на кредитите за залихите на пченица над минималните залихи — — — — —	631
431. Одлука за одобрување посебна премија за семето од високоспдни сорти на пченица — — — — —	632
432. Одлука за измена на Одлуката за цените на житото од родот на 1963 и 1964 година — — — — —	632
433. Одлука за измена на Одлуката за гарантираните цени на добитокот за 1962 до 1964 година — — — — —	632
434. Одлука за дополние на Одлуката за премиите за добиток во 1963 година — — — — —	633
435. Наредба за давање кредити од средствата на Општиот инвестиционен фонд за изградба на електроенергетски објекти по пат на непосредна погодба — — — — —	634
436. Наредба за условите за одобрување кредити за подготвување и за залихите на определени изданија — — — — —	634
437. Наредба за одобрување кредити за производство и промет на филмови — — — — —	635